



# **П Р О С П Е К Т**

**За котација на обични акции на  
Официјалниот пазар  
потсегмент Задолжителна котација на  
Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје  
("Проспект")**

**Командитно друштво со акции за транспорт ОИЛКО  
КДА - Скопје  
("ОИЛКО КДА Скопје")**

ул.Миладиновци Бр. 66, 1000 Скопје

Покровител на котацијата  
**ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје**

Април 2013



## **СОДРЖИНА:**

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Основни податоци.....</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>II. Податоци за издавачот и капиталот на издавачот .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>III. Податоци за деловни активности на издавачот.....</b>    | <b>7</b>  |
| <b>IV. Финансиски податоци .....</b>                            | <b>12</b> |
| <b>V. Податоци за акциите за кои се бара котација.....</b>      | <b>13</b> |
| <b>VI. Податоци за органите на управување на издавачот.....</b> | <b>18</b> |
| <b>VII. Развојни перспективи .....</b>                          | <b>26</b> |
| <b>VIII. Финансиски извештаи .....</b>                          | <b>27</b> |

## **ПРИЛОЗИ:**

Број 1. Тековната состојба на ОИЛКО КДА Скопје

Број 2. Ревидираните финансиски извештаи за 2011 година изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување составени од: Извештај на независните ревизори, Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за паричните текови, Извештај за промените во главнината и Белешки кон финансиските извештаи

Број 3. Ревидираните финансиски извештаи за 2012 година изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување составени од: Извештај на независните ревизори, Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за паричните текови, Извештај за промените во главнината и Белешки кон финансиските извештаи



**ИЗЈАВА**  
**на Комплементарите на ОИЛКО КДА Скопје**

Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој Проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на ОИЛКО КДА Скопје, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој Проспект.

ОИЛКО КДА Скопје

Г-дин Андреја Јосифовски,  
Комплементар

Г-дин Саша Лекиќ,  
Комплементар



## **I. Основни податоци**

### **1.1. Називи и адреси на банките на издавачот**

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје  
ул. Водњанска бр. 1  
1000 Скопје

Комерцијална Банка АД Скопје  
ул. Кеј “Димитар Влахов” бр. 4  
1000 Скопје

### **1.2. Назив и адреса на покровителот на котацијата**

ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје  
ул. Истарска број 33  
1000 Скопје

### **1.3. Назив и адреса на правните советници и останатите советници**

ОИЛКО КДА во своето работење не користи правни и останати советници.

### **1.4. Називот и седиштето на друштвата за ревизија кои вршеле ревизија на финансиските извештаи на друштвото во последните две години**

Ревизијата на финансиските извештаи на ОИЛКО КДА Скопје за 2011 и за 2012 година ја изврши:

Друштво за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје  
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 52в -1/7  
1000 Скопје

### **1.5. Било какви квалификации на ревидирените годишни финансиски извештаи, одбивање на ревизорот да даде мислење на извештаите, или давање на негативно мислење на извештаите, доколку го има**

Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје даде ревизорски извештаи со мислење без резерва на финансиските извештаи на ОИЛКО КДА Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, за 2011 и за 2012 година.

### **1.6. Мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот, доколку истото е изготвено**

Не е изготвено мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот.



### **1.7. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност**

#### **Акции за кои се поднесува барање за котација издадени од ОИЛКО КДА Скопје**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Род на акциите               | обични акции            |
| Број на акции                | 250.923                 |
| Номинална вредност по акција | 6.000,00 денари         |
| Вкупна номинална вредност    | 1.505.538.000,00 денари |
| ISIN                         | MKOILK101017            |

## **II. Податоци за издавачот и капиталот на издавачот**

### **2.1. Назив и седиште на издавачот**

Командитно друштво со акции за транспорт ОИЛКО Скопје  
ул. Миладиновци Бр. Б6  
1000 Скопје  
(ОИЛКО КДА Скопје или Друштвото)

### **2.2. Тековна состојба од трговскиот регистар не постара од три дена**

Тековната состојба на ОИЛКО КДА Скопје е дадена во Прилог 1 на овој Проспект.

### **2.3. Износот на вкупниот капитал, поделните родови на акции со нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род**

ОИЛКО КДА Скопје има основна главнина во номинален износ од 1.505.538.000,00 денари.

Основната главнина е поделена на 250.923 обични акции, а секоја акција е со номинална вредност од 6.000,00 денари.

Секоја обична акција дава право на еден глас во Собранието на Друштвото. Обичните акции имаат и право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

### **2.4. Одредбите од Договорот за друштвото кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции**

Обичните акции им даваат на нивните сопственици:

1. Право на глас во Собранието;
2. Право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
3. Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.



Секоја обична акција дава право на еден глас во Собранието на Друштвото. Друштвото може да издава и приоритетни акции.

Приоритетните акции може да бидат од повеќе класи. Приоритетните акции од иста класа даваат исти права. Приоритетните акции не можат да бидат издадени со понизок номинален износ од номиналниот износ на обичните акции.

Приоритетните акции можат да бидат издадени како акции со право на глас и како акции без право на глас. Вкупниот номинален износ на приоритетните акции без право на глас не може да биде поголем од 30% од основната главнина на Друштвото. Вкупниот номинален износ на приоритетните акции, со и без право на глас, не може да биде поголем од вкупниот номинален износ на обичните акции.

Одлука за издавање на акции донесува Собранието на Друштвото со мнозинство гласови коешто не може да изнесува помалку од две третини од акциите со право на глас, претставени на Собранието. Оваа одлука станува полноважна откако согласност за нејзино донесување ќе дадат комплементарите.

## **2.5. Промените во структурата на капиталот за последните две години, во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал**

Во последните две години, 2011 и 2012 година, во структурата на капиталот на ОИЛКО КДА Скопје нема промени во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал.

## **2.6. Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со опис за правилата и процедурите на конверзија**

ОИЛКО КДА Скопје нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност.

## **2.7. Имињата односно називите на акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас**

| Име на сопственик   | Учество во акциите со право на глас |
|---------------------|-------------------------------------|
| Макпетрол АД Скопје | 35,61%                              |
| Андреја Јосифовски  | 14,94%                              |

## **2.8. Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на акциите во сопственост на издавачот**

ОИЛКО КДА Скопје не поседува мнозинско учество во други друштва.



## **2.9. Ревидирани финансиски извештаи на издавачот и/или консолидирани ревидирани финансиски извештаи на издавачот и неговите зависни друштва, за период од две години**

Ревидираните финансиски извештаи за 2011 и 2012 година, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, составени од: Извештај на независните ревизори, Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за паричните текови, Извештај за промените во главнината и Белешки кон финансиските извештаи се дадени во Прилозите 2 и 3 на овој Проспект.

## **2.10. Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за преземања други друштва**

ОИЛКО КДА Скопје не е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за преземања други друштва.

# **III. Податоци за деловни активности на издавачот**

## **3.1. Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните производи и услуги**

ОИЛКО КДА Скопје е командитно друштво со акции за транспорт, основано на 18.01.2007 година. Основач и најголем акционер во Друштвото е Макпетрол АД Скопје, со триесет и пет процентно учество во вредноста на капиталот. Основна дејност на ОИЛКО КДА Скопје е транспорт и дистрибуција на нафтени деривати.

ОИЛКО КДА Скопје поседува сопствена автобаза, лоцирана во село Миладиновци, во близината на Скопје. Истата е изградена според сите безбедносни и еколошки прописи, што се однесуваат за стационарање на возила што транспортираат опасни материи.

Во својот возен парк ОИЛКО КДА Скопје моментално има 88 возила поделени спрема типовите на деривати и капацитетите за транспорт на истите. Детално, структурата е следна:

- 13 возила за транспорт на течен нафтен гас (плин)
- 54 возила за транспорт на светли деривати (дизел горива и моторни бензини)
- 13 возила за транспорт на темни деривати (мазут и битумен)
- 3 возила за транспорт на компримиран природен гас (cng)
- 5 возила за транспорт на плински боци и мешовита стока.

Сите возила се технички подготвени и произведени според највисоките Европски стандарди за транспорт на опасни материи и можат да одговорат на сите законски регулативи во регионот и пошироко.

Генерално, техничката опременост е и најбитниот фактор кој што влијае на успешното работење на ОИЛКО КДА Скопје и истовремено го носи Друштвото



на лидерската позиција во Република Македонија, во конкуренција на транспортери на опасни материи.

Покрај задоволувањето на потребите за транспорт и дистрибуција на нафтени деривати (како основна услуга на Друштвото) за Макпетрол АД Скопје, ОИЛКО има договори и дава транспортни услуги и за други правни лица во Република Македонија (Рафинерија -ОКТА, ЈСП-Скопје, Државни институции, итн.).

Странските пазари (најповеќе земјите од соседството) се исто така референца на ОИЛКО КДА Скопје, бидејќи веќе подолг период возиме светли деривати и тнг, од Грција, Србија, Косово и други дестинации, каде што сме ценовно конкурентни.

Во својата автобаза, ОИЛКО КДА Скопје располага со паркинг простор, кој е под постојан видео-надзор, за цца.100 автоцистерни и простории, каде што е сместена администрацијата на друштвото. Секое возило е задолжено од двајца професионални возачи, кои поседуваат АДР сертификати и Лиценци за учество во домашниот и меѓународен сообраќај.

Со секој импортер на возилата и автоцистерните, ОИЛКО КДА Скопје има склучено договор за сервисирање на истите, така што сервисните активности исклучиво се одвиваат од страна на обучени сервисери во овластени сервиси.

### **3.2. Информација за значајни нови производи**

ОИЛКО КДА Скопје, во текот на 2012 година, набави нови три полуприколки за транспорт и складирање на компримиран природен гас (метан), а во почетокот на 2013 година набави и еден влекач (камион), со погон на истиот енергенс.

Полуприколките, со број од 257 боци и капацитет од 5782 м<sup>3</sup>, се произведени по сите Европски стандарди и се наменети за транспорт на метан и складирање на станиците за продажба на метан. Во зависност од програмата и плановите за развој на Макпетрол АД Скопје, за проширување на дејноста и изградба на нови метан-станции, ОИЛКО КДА Скопје ќе ја следи динамиката и ќе планира набавка на соодветни полуприколки.

Имајќи го во предвид фактот дека компримираниот природен гас (метанот) е енергенс кој со своите својства е најприфатлив од еколошки аспект, сознанијата дека гасификационата мрежа во Република Македонија континуирано ќе се проширува на нејзината територија и нагорниот тренд на корисниците на возила за вградување на уреди за метан во своите возила, ни дава за право да веруваме дека инвестицијата во овој тип на возила ќе биде наполно оправдана.

Горенаведеното веќе може и лично да го поткрепиме со егзактни податоци (намалена потрошувачка и намалена концентрација на издувни гасови) од експлоатацијата на возилото (камион влекач) со погон на метан и е прво тешко возило со погон на метан, кое што е набавено во Република Македонија.





### 3.3. Приказ на приходите од продажба за последните две години

Податоците прикажани во табелата подолу, се од Ревидираните финансиски извештаи на ОИЛКО КДА Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, за 2011 и 2012 година.

#### Приказ на приходите од продажба на ОИЛКО КДА Скопје за 2011 и 2012 година

|                                                     | во илјади денари |                |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                     | 2012             | 2011           |
| Превоз на деривати                                  | 379.511          | 422.974        |
| Превоз на останати трговски стоки и материјали      | 9.801            | 13.320         |
| Провизија за извршени услуги во својство на агент   | 19.598           | 8.464          |
| <b>Приходи од извршени услуги на домашен пазар</b>  | <b>408.910</b>   | <b>444.758</b> |
|                                                     |                  |                |
| Превоз на деривати                                  | 6.701            | 961            |
| <b>Приходи од извршени услуги на странски пазар</b> | <b>6.701</b>     | <b>961</b>     |
| <b>Вкупни приходи од продажба</b>                   | <b>415.611</b>   | <b>445.719</b> |

### 3.4. Краток приказ на степенот на зависност (доколку постои) од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки, доколку истите се од голема важност за работењето на издавачот

Бидејќи основна дејност на ОИЛКО КДА Скопје е транспорт на опасни материи, а заради непречено функционирање на Друштвото, потребно е исполнување на сите предвидени законски регулативи со кои се покриваат сите сегменти од работењето. Во продолжение ќе ги наведеме оние Сертификати и Лиценци без кои Друштвото не може да ја обавува својата основна функција.

Управителот на Друштвото (чија основна дејност е транспорт) поседува **\*Сертификат за професионална компетентност во патниот сообраќај\*** издаден од Министерството за транспорт и врски на Република Македонија.

Друштвото поседува **\*Лиценца за превоз во внатрешен сообраќај\*** и **\*Лиценца за превоз во меѓународен сообраќај\***.

Бидејќи основната дејност на ОИЛКО КДА Скопје е транспорт на опасни материи, Друштвото има **\*Одобрение за превоз на опасни материи\***.

Сите возачи поседуваат **АДР сертификати** (уверение дека се оспособени да управуваат со возила што пренесуваат опасни материи) и **картици за дигитални тахографи** (доколку возилото поседува дигитален тахограф) издадени од Македонија Сообраќај-Скопје.

Во Друштвото, еден од вработените (во нашиот случај Шефот на возниот парк), поседува **\*Сертификат за Советник за безбедност при превоз на опасни материи\***.

Сите договори за превоз, кои се потпишани со правни лица, се во согласност со законот за **\*Договори за превоз во патниот сообраќај\***.



### **3.5. Информации за политиката на развојот и истражување на нови производи и постапки, во изминатите три години, доколку се значителни**

ОИЛКО КДА Скопје во изминатите три години, на полето на транспортот на опасни материи, вовеле повеќе новини кои придонесоа за квалитетно, навремено и рентабилно вршење на превозот.

Како основа на горенаведеното, секако, е политиката на Друштвото за набавка на возила од ЕВРО 4 и ЕВРО 5 стандарди, и полуприколки за транспорт на опасни материи, исклучиво од реномирани Европски производители, кои се произведени во согласност со DIN-EN стандардите и ECE-R регулативите. Цистерните се опремени со уреди за горно и долно полнење, што е задолжително за сите земји членки на Европската унија. Мерните гарнитурите се од реномираната Германска компанија \*Alfons Haar\*, со кои може да се мерат утоварените количини при долно полнење (bottom loading) и при гравитационо празнење. Автоцистерните за тнг се опремени со масени мерачи од реномираната Холандска компанија \*Emerson\* и принтери \*Epson\* за печатење на нумеричките податоци на истоварените количини.

Зголемениот обем на работа на Друштвото ја иницира потребата од 24 часовно \*on line\* оперативно следење на работењето на автоцистерните. За таа цел, на сите возила инсталиран е GPS системот за навигација \*Click&Find\*, кој овозможува комплетен мониторинг на возилата и притоа придонесува за оптимизација на транспортот, односно намалување на празните одови и зголемување на ефикасноста.

Како дополнување на GPS системите, а во насока на контрола на потрошувачката на гориво на сите возила, во изминатиот период се започна и со проектот за поставување на сензори на резервоарите за гориво.

Во изминатите три години ОИЛКО КДА Скопје изврши и набавка на 45 железнички вагон – цистерни со капацитет од 61.0м<sup>3</sup> и 71.0м<sup>3</sup>, со што стана значаен чинител и во областа на железничкиот транспорт на опасни материи.

Како нов производ (возило), ќе ги наведеме и трите полуприколки за транспорт на компримиран природен гас (метан), кои што ги набавивме во изминатата година.

### **3.6. Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на финансиската состојба на издавачот**

| Тужител (Назив на фирмата /лицето)                                                | Износ на спор    | Очекуван исход (да се добие спорот - ДА или да се изгуби спорот - НЕ)                          | Влијание врз финансиската состојба                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.Сашо Костадиновски<br>Драган Костадиновски                                      | 40.000,00 денари | ДА                                                                                             | Сите судски предмети не влијаат врз финансиската состојба |
| 2.Ѓоко Кочовски<br>Горан Алексовски                                               |                  | Согласно првостепени пресуди, истите се по жалба и очекуваме правосилна пресуда во наша корист |                                                           |
| 3.Сашо Костадиновски<br>Драган Костадиновски<br>Ѓоко Кочовски<br>Горан Алексовски | неопределен      |                                                                                                |                                                           |

### 3.7.Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите три години

|               | 2012                      |                        | 2011                      |                        | 2010                      |                        |
|---------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|               | Кабинет на<br>Управителот | Регија –<br>Возен Парк | Кабинет на<br>Управителот | Регија –<br>Возен Парк | Кабинет на<br>Управителот | Регија –<br>Возен Парк |
| <b>ВСС</b>    | 3                         | 1                      | 2                         | 2                      | 2                         | 2                      |
| <b>ССО</b>    | 5                         | 151                    | 4                         | 137                    | 4                         | 101                    |
| <b>ССС</b>    |                           | 7                      |                           | 7                      |                           | 7                      |
| <b>ВКВ</b>    |                           | 14                     |                           | 15                     |                           | 17                     |
| <b>КВ</b>     |                           | 5                      |                           | 5                      |                           | 5                      |
| <b>Вкупно</b> | <b>186</b>                |                        | <b>172</b>                |                        | <b>138</b>                |                        |

### 3.8.Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства и вложувањата во хартии од вредност на други трговски друштва, за последните две години

Вкупните инвестиции во 2011 година изнесуваат 192.542.875,00 денари, без вклучен ДДВ и тоа:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Инвестиции во возила          | 145.630.055        |
| Инвестиции за вагони          | 28.360.444         |
| Други основни средства        | 5.941.322          |
| Адаптација на деловен простор | 711.034            |
| Дадени аванси за возила       | 11.900.020         |
| <b>Вкупно</b>                 | <b>192.542.875</b> |

Вкупните инвестиции во 2012 година изнесуваат 138.324.564,00 денари, без вклучен ДДВ и тоа:

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Инвестиции во возила   | 98.855.857         |
| Инвестиции во вагони   | 35.021.451         |
| Други основни средства | 4.447.256          |
| <b>Вкупно</b>          | <b>138.324.564</b> |



### 3.9. Место и позиција на издавачот во гранката (описно)

ОИЛКО КДА Скопје, е транспортна компанија која на пазарот во Република Македонија и пошироко, веќе седма година ги нуди своите услуги како транспортер на опасни материи. Бројот на возила (88) кои се вклучени во возниот парк на Друштвото, типовите на автоцистерни со кои се транспортираат сите видови на нафтни деривати (светли, темни, течен нафтен гас, компримиран природен гас итн.) како и бројката од 45 железнички вагон-цистерни се основен предуслов кој го носи Друштвото на лидерска позиција во Република Македонија во конкуренција на транспортери на опасни материи.

Ако кон тоа се додаде и ангажманот што Друштвото го добива од соседните држави, во конкуренција со странски превозници, јасно е дека техничката подготвеност на возилата и професионалната услуга од страна на возачите се од пресудно значење во борбата за освојување на нови пазари во полето на транспортот.

Доказ за горенаведеното е и Признанието на ОИЛКО КДА Скопје, доделено од СИЗ “Македонија Сообраќај” АМЕРИТ, за **\*Најуспешна фирма во патниот транспорт за 2011 год.\***

## IV. Финансиски податоци

### 4.1. Информација за следните финансиски податоци за последните три години

**Финансиски податоци од Ревидираните финансиски извештаи на ОИЛКО КДА Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување**

|                                 | во илјади денари |           |           |
|---------------------------------|------------------|-----------|-----------|
|                                 | 2012             | 2011      | 2010      |
| Вкупни средства                 | 1.767.772        | 1.789.441 | 1.782.767 |
| Вкупни обврски                  | 177.792          | 147.723   | 148.499   |
| Вкупно капитал                  | 1.589.980        | 1.641.718 | 1.634.268 |
| Добивка/загуба пред оданочување | 11.560           | 48.442    | 44.828    |
| Нето добивка                    | 10.991           | 48.100    | 44.302    |

|                                                   | во денари |          |          |
|---------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
|                                                   | 2012      | 2011     | 2010     |
| Книговодствена вредност по акција                 | 6.336,53  | 6.542,72 | 6.513,03 |
| Просечна цена на крајот на годината               | 6.800,00  | /        | /        |
| Нето добивка по акција                            | 43,80     | 191,69   | 176,56   |
| Коефициент цена/добивка                           | 155,25    | /        | /        |
| Коефициент цена/книговодствена вредност по акција | 1,07      | /        | /        |
| Исплатена дивиденда по акција                     | 250,00    | 162,00   | /        |
| Дивиденден принос                                 | 3,68%     | /        | /        |

### 4.2. Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско учество, а кои може да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата

ОИЛКО КДА Скопје не поседува мнозинско учество во други друштва.



## V. Податоци за акциите за кои се бара котација

### 5.1. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност

Барањето за котација се поднесува за 250.923 обични акции со ISIN: MKOILK101017, а секоја акција е со номинална вредност од 6.000,00 денари.

| Акции за кои се поднесува барање за котација издадени од ОИЛКО КДА Скопје |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Род на акциите                                                            | обични акции            |
| Број на акции                                                             | 250.923                 |
| Номинална вредност по акција                                              | 6.000,00 денари         |
| Вкупна номинална вредност                                                 | 1.505.538.000,00 денари |

### 5.2. Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, а особено на: правото на глас, правото на учество во добивката, како и правата во случај на стечај односно ликвидација на издавачот

Обичните акции на ОИЛКО КДА Скопје на акционерите им даваат право на глас, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на друштвото, определени со Законот за трговските друштва и Договорот за Друштвото.

### 5.3. Наведување на одредбите од Договорот за друштвото кои се однесуваат на: Собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, откуп на сопствени акции

#### Основање на Друштвото

Основачите на Друштвото со Договор за командитно друштво со акции го основаат ОИЛКО КДА Скопје и ги уредуваат сите прашања во поглед на постапката за основање, како и меѓусебните односи.

Основачи на Друштвото се двајца комплементари и педесет и шест командитори.

#### Комплементари на Друштвото

Својството комплементар се стекнува со уписот на основањето на Друштвото во Трговскиот регистар, а својството акционер комплементарот го стекнува со уписот на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Својството комплементар во Друштвото престанува откако ќе се изврши измена на Договорот за друштвото и измената биде запишана во Трговскиот регистар.



### **Командитори на Друштвото**

Својството командитор – акционер се стекнува со упис на основањето на Друштвото во Трговскиот регистар и со уписот на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Својството командитор – акционер престанува со преносот на акциите и уписот на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност на субјектот на кој акциите се пренесени.

По спроведувањето на постапката од претходниот став, субјектот на кој акциите се пренесени, станува командитор – акционер.

### **Управување со Друштвото**

Со друштвото управуваат комплементарите. Комплементарите можат да им го доверат управувањето на еден или повеќе управители со кои склучуваат Договор за уредување на односите меѓу комплементарите и управителите.

### **Надзорен одбор на Друштвото**

Друштвото има надзорен одбор. Надзорниот одбор има три члена. Членовите на надзорниот одбор се избираат од редот на акционерите на Друштвото. Во надзорниот одбор не може да биде избран комплементарот, иако е акционер. Членовите на надзорниот одбор ги избира Собранието.

### **Собрание на Друштвото и право на глас**

Акционерите своите права во работите на Друштвото ги остваруваат во Собранието.

На секој акционер запишан во книгата на акции, од денот на уписот, му припаѓа право на учество во работата на собранието и право на глас, освен ако со Договорот за Друштвото не е поинаку определено.

Собранието одлучува само за прашања изрично определени со Договорот за друштвото, а особено за:

1. Измена на Договорот за друштвото
2. Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи, извештајот за работата на друштвото за претходната деловна година и одлучува за распределба на добивката
3. Избор и отповикување на членовите на надзорниот одбор
4. Одобрување на работата на надзорниот одбор
5. Издавање на акции
6. Зголемување и намалување на основната главнина
7. Назначување на овластен ревизор за ревизија на финансиските извештаи
8. Преобразба на друштвото во друга форма на друштво, како и за статусни промени на друштвото
9. Престанување на Друштвото
10. Промена на правата врзани за одделни родови и класи на акции



Собранието не може да одлучува за прашања од областа на водењето на работењето на друштвото што се во надлежност на комплементарите, освен ако со закон и Договорот за друштвото не е поинаку определено.

Донесените одлуки на Собранието не можат да влезат во сила и да се извршат без согласност на комплементарите, за следните прашања:

1. Измена на Договорот за друштвото
2. Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работење на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределба на добивката
3. Промена на правата врзани за одделни родови и класи на акции
4. Зголемување и намалување на основната главнина на друштвото
5. Реорганизација на друштвото (преобразба и статутни промени)
6. Престанување на друштвото

Годишното собрание го свикнуваат комплементарите на друштвото најдоцна три месеци по составувањето на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеци од завршувањето на календарската година или 14 месеци од одржувањето на последното годишно собрание.

Ако комплементарите не го свикаат годишното собрание навреме, собранието без одлагање, го свикнува надзорниот одбор.

Ако годишното собрание не го свикаат комплементарите, односно надзорниот одбор одлука за свикнување на собранието може да донесе судот на барање на кој било акционер.

Собранието на друштвото, кога тоа го бара интересот на друштвото и на акционерите, во времето меѓу две годишни собранија, може да го свикаат комплементарите и надзорниот одбор.

Барање за свикнување на собрание може да поднесат акционери кои имаат најмалку една десетина од сите акции со право на глас. Барањето се достапува до комплементарите или до надзорниот одбор. Комплементарите односно надзорниот одбор во рок од осум дена од денот на прием на барањето на акционерите за свикнување на собрание, донесува одлука за прифаќање или одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините поради кои е одбиено барањето.

Собранието може да одлучува само за прашања коишто се уредно ставени на дневен ред, а може да расправа, без право на одлучување, и за прашања коишто не се уредно ставени на дневен ред.

Дневниот ред на собранието го составува свикувачот на собранието.

Акционерите кои поединечно или заедно подесуваат најмалку 5 % од вкупниот број на акции со право на глас можат по писмен пат да бараат дополнување на дневниот ред со вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на собранието коешто е веќе свикано ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред.





Акционерите кои поседуваат поединечно или заедно 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на Собранието на Друштвото.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на Собранието.

Друштвото преку свој овластен орган или застапник, одговара на поставените прашања, доколку тоа не е во спротивност со доверливоста во работењето, принципите на Друштвото, деловната тајна и деловните интереси на Друштвото, како и одржувањето на редот во заседавањето и работата на Собранието, и доколку акционерот приложи соодветна документација за негова идентификација.

Друштвото може да даде еден збирен одговор на прашањата со иста содржина и може да одговара директно на акционерите или да ги објавува одговорите на поставените прашања на својата интернет страница во формат на прашање и одговор.

Собранието може да работи ако на седницата присуствуваат верификувани учесници на Собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас.

Ако на Собранието не се обезбеди кворум од претходниот став, Собранието не може да почне со работа. За време кое не е подолго од петнаесет дена од денот за којшто е закажано Собранието коешто немало кворум се презаказува одржувањето на Собранието. Новиот термин за одржување на презакажаното собрание се објавува на начин на којшто е објавено свикувањето на Собранието коешто немало кворум за работа.

Учеството на презакажаното собрание повторно не се пријавува.

На презакажаното собрание може да се одлучува само по прашањата утврдени во дневниот ред на првото свикување на Собранието без оглед на бројот на присутните акционери и бројот на акциите што ги имаат. На презакажаното собрание не може да се одлучува за прашањата за кои, според законот, се одлучува со поголемо мнозинство од мнозинството од кворумот просто мнозинство.

Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието.

На Собранието се гласа јавно. По барање на еден или повеќе акционери кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број на акции со право на глас, се пристапува кон тајно гласање.

За работата на Собранието се води записник.





### **Соопштениеја за акционерите**

Собранието се свикува со упатување на покана до сите акционери или со објавување јавен повик.

Рокот кој тече од денот на упатувањето на поканата до денот на одржување на собранието односно од денот на објавување на јавниот повик до денот на одржување на собранието не може да биде подолг од 50 дена ниту покус од 21 ден од денот на одржување на собранието.

Материјалите мораат да бидат достапни на акционерите од денот на испраќањето на поканата односно од денот на објавувањето на јавниот повик.

### **Учество на акционерите во добивката**

Акционерите имаат право на учество во добивката освен ако со одлука за распределба на добивката, добивката е изземена од распределбата меѓу акционерите.

Собранието со одлука за употреба на добивката може да ја остави нераспределена добивката. Учеството на акционерите во добивката се остварува сразмерно на номиналниот износ на акциите.

### **Престанок на Друштвото**

Основи за престанување на командитното друштво се:

1. Одлука донесена од сите содружници (комплемантари и командитори)
2. Стечај на командитното друштво
3. Правосилна одлука на суд
4. Одземање на дозволата за вршење на дејноста, а командитното друштво не ја промени дејноста
5. Други случаи определени со закон и со Договорот за друштвото

### **Откуп на сопствени акции**

Друштвото може да откупува сопствени акции. Друштвото се обврзува во услови на постоење на посебни резерви за откуп на сопствени акции издвоени од добивката на Друштвото, да изврши откуп на сопствени акции и тоа до висината на посебната резерва. Подетални правила за условите и начинот на откуп на сопствени акции Друштвото ги регулира со посебен акт.

### **5.4. Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три години**

Првата, а воедно и единствената трансакција со акциите на ОИЛКО КДА Скопје е склучена на 27.11.2012 година, при што е истргувана една акција по цена од 6.800 денари.



## VI.Податоци за органите на управување на издавачот

Податоци за комплементарите на ОИЛКО КДА Скопје

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Име и презиме                                                                                                                                                                                                                      | <b>Андреја Јосифовски</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Деловна адреса                                                                                                                                                                                                                     | с. Миладиновци б.б., Скопје                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Функција што ја врши кај издавачот и датум од кога ја врши таа функција                                                                                                                                                            | Комплементар, со Договорот за основање бр.0701/2231/1 од 28.12.2006 година                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Податок за основните активности кои комплементарот ги врши надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)                                                                                    | Претседател на УО на Макпетрол АД Скопје                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Податок за природата на било каква поврзаност на комплементарот со другите членови на органите на управување и надзор на издавачот                                                                                                 | Претседател и член на УО на Макпетрол АД Скопје во кои членуваат и Комплементарот на ОИЛКО КДА Скопје Саша Лекиќ, Претседателот на НО на ОИЛКО КДА Скопје Јован Трповски и членот на НО на ОИЛКО КДА Скопје Ристо Јосифовски                                                                                                                                                                                                                            |
| Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на комплементарот                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Од 1978 година до денес во МАКПЕТРОЛ АД Скопје</li> <li>- Претседател на УО на МАКПЕТРОЛ АД Скопје,</li> <li>- Претседател на УО на QBE МАКЕДОНИЈА , Скопје</li> <li>- Претседател на ОД на QBE МАКЕДОНИЈА , Скопје</li> <li>-Член на УО на Стопанска Банка АД Скопје</li> <li>- Член на УО на Комерцијална Банка АД Скопје</li> <li>- Член на Економскиот совет на Владата на Република Македонија</li> </ul> |
| Имиња на друштва во кои комплементарот е исто така член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во последните пет години и податок дали комплементарот е се уште член или содружник/ акционер | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Претседател на УО на МАКПЕТРОЛ АД Скопје, во моментот</li> <li>- Претседател на УО на QBE МАКЕДОНИЈА , Скопје</li> <li>- Претседател на ОД на QBE МАКЕДОНИЈА , Скопје, во моментот</li> <li>-Член на УО на Стопанска Банка АД Скопје</li> <li>- Член на УО на Комерцијална Банка АД Скопје</li> <li>- Член на Економскиот совет на Владата на Република Македонија</li> </ul>                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Податок дали комплементарот бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години                                                                                                                | Не бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години                                          |
| Податок дали на комплементарот му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната) | Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години |
| Податок дали комплементарот има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачка структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество                                                                                                                                                       | 37.500 акции или 14,945%                                                                                                                                                                                               |
| Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои комплементарот ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности                                                                                                                                                           | Нема потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои комплементарот ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности                                                                  |
| Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу комплементарот и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што комплементарот бил избран за комплементар кај издавачот                                                                                                             | Нема договор или соработка помеѓу комплементарот и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што комплементарот бил избран за комплементар кај издавачот                                  |
| Податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето со акциите кои комплементарот ги поседува кај издавачот во определен временски период, за што комплементарот се согласил                                                                                                                             | Нема ограничување на располагањето со акциите кои комплементарот ги поседува кај издавачот во определен временски период, за што комплементарот се согласил                                                            |

|                                                                                                                                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Име и презиме                                                                                                                                   | <b>Саша Лекиќ</b>                                                          |
| Деловна адреса                                                                                                                                  | с. Миладиновци б.б., Скопје                                                |
| Функција што ја врши кај издавачот и датум од кога ја врши таа функција                                                                         | Комплементар, со Договорот за основање бр.0701/2231/1 од 28.12.2006 година |
| Податок за основните активности кои комплементарот ги врши надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот) | Член на УО на МАКПЕТРОЛ АД Скопје                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Податок за природата на било каква поврзаност на комплементарот со другите членови на органите на управување и надзор на издавачот</p>                                                                                                 | <p>Членувам во УО на МАКПЕТРОЛ АД Скопје заедно со Комплементарот на ОИЛКО КДА Скопје Андреа Јосифовски, Претседателот на НО на ОИЛКО КДА Скопје Јован Трповски и членот на НО на ОИЛКО КДА Скопје Ристо Јосифовски.<br/>Истовремено членувам заедно со Претседателот на НО на ОИЛКО КДА Скопје во ОД на Неоком АД Скопје.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на комплементарот</p>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Од 1983 до 1987 година Раководител на служба за сметководство во рафинерија за сурова нафта “Скопје” - Скопје, денешна ОКТА</li> <li>- Од 1987 во МАКПЕТРОЛ АД Скопје најпрво на позиција Шеф на сектор за сметководство, во 1989 унапреден на позиција Раководител на сектор за сметководство, а во 1991 година на работно место Директор на дирекција за финансии каде што работните задачи и денеска ги извршува.</li> <li>- од 1998 година Член на УО на МАКПЕТРОЛ АД Скопје</li> <li>- од 1998 до март 2006 година Член на Управен одбор на ИНВЕСТБАНКА АД Скопје</li> <li>- од 2005 година член на ОД на Неоком АД - Скопје</li> <li>- од јуни 2006 до јуни 2007 година Претседател на ОД на ГА-МА АД Скопје</li> <li>- од јуни 2007 неизвршен член на ОД на ГА-МА АД Скопје</li> </ul> |
| <p>Имиња на друштва во кои комплементарот е исто така член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во последните пет години и податок дали комплементарот е се уште член или содружник/ акционер</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- од 1998 година Член на УО на МАКПЕТРОЛ АД Скопје</li> <li>- од 2005 година член на ОД на Неоком АД - Скопје</li> <li>- од јуни 2007 неизвршен член на ОД на ГА-МА АД Скопје</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Податок дали комплементарот бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години</p>                             | <p>Не бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Податок дали на комплементарот му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната) | Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години |
| Податок дали комплементарот има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачка структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество                                                                                                                                                       | 10.570 акции или 4,212%                                                                                                                                                                                                |
| Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои комплементарот ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности                                                                                                                                                           | Нема потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои комплементарот ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности                                                                  |
| Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу комплементарот и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што комплементарот бил избран за комплементар на издавачот                                                                                                              | Нема договор или соработка помеѓу комплементарот и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што комплементарот бил избран за комплементар кај издавачот                                  |
| Податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето со акциите кои комплементарот ги поседува кај издавачот во определен временски период, за што комплементарот се согласил                                                                                                                             | Нема ограничување на располагањето со акциите кои комплементарот ги поседува кај издавачот во определен временски период, за што комплементарот се согласил                                                            |

Податоци за членовите на Надзорниот Одбор (“НО”) на ОИЛКО КДА Скопје

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Име и презиме                                                                                                                                 | <b>Јован Трповски</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Деловна адреса                                                                                                                                | с. Миладиновци б.б., Скопје                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Функција што ја врши кај издавачот и датум од кога ја врши таа функција                                                                       | Претседателот на НО на ОИЛКО КДА Скопје од 23.06.2012 година                                                                                                                                                                                                                      |
| Податок за основните активности кои членот на НО ги врши надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот) | Член на УО на МАКПЕТРОЛ АД Скопје                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Податок за природата на било каква поврзаност на членот на НО со другите членови на органите на управување и надзор на издавачот              | Членувам во УО на МАКПЕТРОЛ АД Скопје заедно со Комплементарите на ОИЛКО КДА Скопје Андреа Јосифовски и Саша Лекиќ и членот на НО на ОИЛКО КДА Скопје Ристо Јосифовски.<br>Истовремено членувам заедно со Комплементарот на ОИЛКО КДА Скопје Саша Лекиќ во ОД на Неоком АД Скопје |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на членот на НО                                                                                                                                                                                                                                   | Од 1977 до денес вработен во МАКПЕТРОЛ АД Скопје<br>Член на УО на МАКПЕТРОЛ АД Скопје                                                                                                                                  |
| Имиња на друштва во кои НО членот е исто така член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во последните пет години и податок дали членот на НО е се уште член или содружник/ акционер                                                                                         | Член на УО на МАКПЕТРОЛ АД Скопје, во моментот                                                                                                                                                                         |
| Податок дали членот на НО бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години                                                                                                                | Не бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години                                          |
| Податок дали на членот на НО му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната) | Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години |
| Податок дали членот на НО има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачка структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество                                                                                                                                                       | 10.350 акции или 4,125%                                                                                                                                                                                                |
| Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на НО ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности                                                                                                                                                           | Нема потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на НО ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности                                                                    |
| Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу членот на НО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што членот на НО бил избран за член на НО кај издавачот                                                                                                                 | Нема договор или соработка помеѓу членот на НО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што членот на НО бил избран за членот на НО кај издавачот                                      |
| Податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членот на НО ги поседува кај издавачот во определен временски период, за што членот на НО се согласил                                                                                                                               | Нема ограничување на располагањето со акциите кои членот на НО ги поседува кај издавачот во определен временски период, за што членот на НО се согласил                                                                |

|                                                                         |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Име и презиме                                                           | <b>Ристо Јосифовски</b>                             |
| Деловна адреса                                                          | с. Миладиновци б.б., Скопје                         |
| Функција што ја врши кај издавачот и датум од кога ја врши таа функција | Член на НО на ОИЛКО КДА Скопје од 23.06.2012 година |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Податок за основните активности кои членот на НО ги врши надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)                                                                                                                                                                        | Член на УО на МАКПЕТРОЛ АД Скопје                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Податок за природата на било каква поврзаност на членот на НО со другите членови на органите на управување и надзор на издавачот                                                                                                                                                                                     | Членувам во УО на МАКПЕТРОЛ АД Скопје заедно со Комплементарите на ОИЛКО КДА Скопје Андреа Јосифовски и Саша Лекиќ и Претседателот на НО на ОИЛКО КДА Скопје Јован Трповски.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на членот на НО                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- од 1979 до 1988 година во "14 Децембар" - Белград, ООЗТ</li> <li>"Југомонт" - Скопје на работни места: Технички директор и Директир на ООЗТ</li> <li>- од 1988 до 1994 година во Металски завод "Тито" - Скопје, Директор на Инвестиции, развој и конструкции во ООЗТ Леарница</li> <li>- од 1994 до 2005 година во Министерство за стопанство, Директор на Заводот за стандардизација и метрологија и во Министерство за економија, Директор на Бирото за метрологија</li> <li>- од 2005 до денес во МАКПЕТРОЛ АД Скопје, Директор на ресорот за технички прашања .</li> </ul> |
| Имиња на друштва во кои НО членот е исто така член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во последните пет години и податок дали членот на НО е се уште член или содружник/ акционер                                                                                          | Член на УО на МАКПЕТРОЛ АД Скопје, во моментот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Податок дали членот на НО бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години                                                                                                                 | Не бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последниве пет години                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Податок дали на членот на НО му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години ( со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната) | Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Податок дали членот на НО има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачка структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество                                                                                                                                                        | 330 акции или 0,132%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на НО ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности                                           | Нема потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на НО ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности                               |
| Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу членот на НО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што членот на НО бил избран за член на НО кај издавачот | Нема договор или соработка помеѓу членот на НО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што членот на НО бил избран за членот на НО кај издавачот |
| Податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членот на НО ги поседува кај издавачот во определен временски период, за што членот на НО се согласил               | Нема ограничување на располагањето со акциите кои членот на НО ги поседува кај издавачот во определен временски период, за што членот на НО се согласил                           |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Име и презиме                                                                                                                                 | <b>Ѓуро Јовановски</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Деловна адреса                                                                                                                                | с. Миладиновци б.б., Скопје                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Функција што ја врши кај издавачот и датум од кога ја врши таа функција                                                                       | Член на НО на ОИЛКО КДА Скопје од 23.06.2012 година                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Податок за основните активности кои членот на НО ги врши надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот) | Помошник директор во дирекцијата за финансии на МАКПЕТРОЛ АД Скопје                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Податок за природата на било каква поврзаност на членот на НО со другите членови на органите на управување и надзор на издавачот              | Нема поврзаност на членот на НО со другите членови на органите на управување и надзор на издавачот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на членот на НО                                                             | <p>-од 1975 година во Фабриката “Црвена Звезда” во комерција а потоа и комерцијален директор во истата</p> <p>- од 1980 година во “АГРОМАК” Скопје во финансов сектор , а потоа и Финансов директор</p> <p>-од 1988 година до денес во МАКПЕТРОЛ АД Скопје</p> <p>*од 1988 година како шеф на одделение во дирекција финансии и економика</p> <p>*од1989 како раководител на сектор за финансии во дирекцијата</p> <p>*од 1993 година до денес како помошник директор во дирекција за финансии</p> <p>-Член на УО на МАКПЕТРОЛ АД Скопје до 1998 година</p> <p>-Член на НО на МАКПЕТРОЛ АД Скопје од 1999 до 2011 година</p> <p>- Неизвршен член на ОД во АД Уготур Скопје од 2011 година</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имиња на друштва во кои НО членот е исто така член на одбор на директори/ управен одбор/ надзорен одбор или содружник/ акционер во последните пет години и податок дали членот на НО е се уште член или содружник/ акционер                                                                                          | Неизвршен член на ОД во АД Уготур Скопје од 2011 година                                                                                                                                                                |
| Податок дали членот на НО бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последните пет години                                                                                                                 | Не бил член на одбор на директори/ управниот или надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка последните пет години                                          |
| Податок дали на членот на НО му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години ( со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната) | Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години |
| Податок дали членот на НО има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачка структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество                                                                                                                                                        | 5.800 акции или 2,311%                                                                                                                                                                                                 |
| Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на НО ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности                                                                                                                                                            | Нема потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои членот на НО ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности                                                                    |
| Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу членот на НО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што членот на НО бил избран за член на НО кај издавачот                                                                                                                  | Нема договор или соработка помеѓу членот на НО и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што членот на НО бил избран за членот на НО кај издавачот                                      |
| Податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членот на НО ги поседува кај издавачот во определен временски период, за што членот на НО се согласил                                                                                                                                | Нема ограничување на располагањето со акциите кои членот на НО ги поседува кај издавачот во определен временски период, за што членот на НО се согласил                                                                |



## **VII. Развојни перспективи**

### **7.1. Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во производството, продажбата и трошоците за период од три години**

Развојните перспективи на ОИЛКО КДА Скопје за наредните три години во прв план зависат од комплетните потреби за набавка, дистрибуција и продажба на нафтени деривати на Макпетрол АД Скопје, како и идните планови за развој на оваа компанија.

Квантитетот на количините на деривати што треба да се набават од увоз, планираните количества на биодизел што треба да се извезат, можното ангажирање на возниот парк од страна на ОКТА АД Скопје заради увоз на нафтени деривати за нивни потреби, како и исполнувањето на обврските на ОИЛКО КДА Скопје спрема коминтентите со кои има директни договори за транспорт, се главните аргументи врз основа на кои се определуваат насоките за развој на ОИЛКО КДА Скопје.

Ако се искористат податоците (бројките) од досегашните искуства, моменталните технички капацитети (автоцистерни и вагон-цистерни) со кои располага ОИЛКО КДА Скопје, како и заинтересираноста за соработка на компании (од земјава и странство) кои стопанисуваат со нафтени деривати, ни даваат за право да направиме нови инвестициски вложувања.

Во прв ред тоа се однесува на доопремување на возниот парк со автоцистерни за светли деривати (5 - 6 возила) и полуприколки за транспорт на компримиран природен гас (3 - 4 полуприколки), со што бројката на возила за наредните три години би се заокружила на приближно 100 возила.

Инвестирањето во набавка на нови возила (камион – влекач) е неопходно поради фактот што во наредните три години околу 20 - 25 возила веќе ќе ја имаат достигнато границата од поминати 800 - 900.000 км. и ќе мора да се заменат со нови.

Од аспект на железничкиот сообраќај, планираме набавка на уште еден маршутен воз (композиција од 15 вагон цистерни), така што бројката на железнички вагон цистерни би се заокружила на 60.

### **7.2. Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните три години**

Врз основа на финансиските резултати од изминатите години, планираните активности за наредните три години, условите во кои се одвива секојдневното работење, најавите дека за транспортните компании ќе има намалување или комплетно укинување на некои од транспортните трошоци за разни надоместоци, како и ветувањата од Владата и ресорните министерства дека ќе биде превземено се за подобрување на економскиот амбиент во земјата во наредниот период, а имајќи ја во предвид техничката опременост на Друштвото, може да го потврдиме фактот дека и во наредните три години финансиските резултати пропорционално ќе се движат по нагорна линија,



односно ОИЛКО КДА Скопје ќе остварува нето добивка помеѓу 50 и 60 милиони денари.

### **VIII. Финансиски извештаи**

Во Прилог 2 и Прилог 3 се Ревидираните финансиски извештаи на ОИЛКО КДА Скопје за 2011 и 2012 година, изготвени согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување, составени од Извештај на независните ревизори, Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за паричните текови, Извештај за промените во главнината и Белешки кон финансиските извештаи.

**ОИЛКО КДА Скопје**  
**Управител**  
**Димитар Цеков**

Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори

Оилко КДА, Скопје

31 декември 2012 година

## Содржина

|                                    | страна |
|------------------------------------|--------|
| Извештај на независните ревизори   | 1      |
| Извештај за финансиската состојба  | 3      |
| Извештај за сеопфатната добивка    | 4      |
| Извештај за промените во капиталот | 5      |
| Извештај за паричните текови       | 6      |
| Белешки кон финансиските извештаи  | 7      |



## Извештај на независните ревизори

**Grant Thornton DOO**  
1000 Skopje  
M.H.Jasmin 52 v - 1/7  
Macedonia

T +389 2 3214 700  
F +389 2 3214 710  
[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)

До Раководството, командиторите и комплементарите на

Оилко КДА, Скопје

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Оилко КДА, Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2012 година, Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 35.

### ***Одговорност на Раководството за финансиските извештаи***

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои не содржат материјално значајни грешки како резултат на измама или грешка.

### ***Одговорност на ревизорот***

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи.



Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално значајни грешки во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

#### **Мислење**

Наше мислење е дека наведените финансиските извештаи, во сите материјални аспекти, ја претставуваат објективно финансиската состојба на Друштвото на ден 31 декември 2012 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување.

Скопје,  
08 март 2013 година

Грант Торнтон ДОО

---

Директор  
Ружа Филипчева

---

Овластен ревизор  
Биљана Поповска

## Извештај за финансиската состојба

|                                              | Бел. | 31 декември<br>2012<br>000 мкд | 31 декември<br>2011<br>000 мкд |
|----------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Средства</b>                              |      |                                |                                |
| <b>Нетековни средства</b>                    |      |                                |                                |
| Недвижности, постројки и опрема              | 5    | 386,064                        | 413,635                        |
| Нематеријални средства                       | 6    | 476                            | 342                            |
| Финансиски средства расположиви за продажба  | 8    | 1,344,600                      | 1,344,600                      |
|                                              |      | <b>1,731,140</b>               | <b>1,758,577</b>               |
| <b>Тековни средства</b>                      |      |                                |                                |
| Финансиски побарувања                        | 9    | -                              | 94                             |
| Залихи                                       | 10   | 1,211                          | 907                            |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања | 11   | 34,112                         | 28,763                         |
| Парични средства и еквиваленти               | 12   | 1,309                          | 1,100                          |
|                                              |      | <b>36,632</b>                  | <b>30,864</b>                  |
| <b>Вкупно средства</b>                       |      | <b>1,767,772</b>               | <b>1,789,441</b>               |
| <b>Капитал и обврски</b>                     |      |                                |                                |
| <b>Капитал</b>                               | 13   |                                |                                |
| Акционерски капитал                          |      | 1,505,538                      | 1,505,538                      |
| Резерви                                      |      | 26,525                         | 19,310                         |
| Акумулирани добивки                          |      | 57,917                         | 116,870                        |
|                                              |      | <b>1,589,980</b>               | <b>1,641,718</b>               |
| <b>Обврски</b>                               |      |                                |                                |
| <b>Тековни обврски</b>                       |      |                                |                                |
| Позајмици со камата                          | 14   | 143,600                        | 89,900                         |
| Обврски спрема добавувачи и останати обврски | 15   | 34,192                         | 57,823                         |
|                                              |      | <b>177,792</b>                 | <b>147,723</b>                 |
| <b>Вкупно обврски и капитал</b>              |      | <b>1,767,772</b>               | <b>1,789,441</b>               |

Овие финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Друштвото на ден 27 февруари 2013 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски,

Комплементар

Г-дин Саша Лекиќ,

Комплементар

## Извештај за сеопфатната добивка

|                                                  | Бел. | Година што завршува на<br>31 декември<br>2012<br>000 мкд | 31 декември<br>2011<br>000 мкд |
|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Приходи од извршени услуги                       | 16   | 415,611                                                  | 445,719                        |
| Останати деловни приходи                         | 17   | 22,705                                                   | 1,857                          |
| Потрошени материјали                             | 18   | (116,106)                                                | (115,116)                      |
| Трошоци за вработени                             | 19   | (86,088)                                                 | (75,750)                       |
| Депрецијација и амортизација                     | 5,6  | (154,153)                                                | (148,575)                      |
| Останати деловни трошоци                         | 20   | (62,191)                                                 | (53,042)                       |
| <b>Добивка од работење</b>                       |      | <b>19,778</b>                                            | <b>55,093</b>                  |
| Финансиски приходи                               | 21   | 57                                                       | 138                            |
| Финансиски (расходи)                             |      | (8,275)                                                  | (6,789)                        |
| Нето финансиски (расходи)                        |      | (8,218)                                                  | (6,651)                        |
| <b>Добивка пред оданочување</b>                  |      | <b>11,560</b>                                            | <b>48,442</b>                  |
| Даночен расход                                   | 22   | (569)                                                    | (342)                          |
| <b>Добивка за годината</b>                       |      | <b>10,991</b>                                            | <b>48,100</b>                  |
| Останата сеопфатна добивка за годината:          |      | -                                                        | -                              |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>      |      | <b>10,991</b>                                            | <b>48,100</b>                  |
| Добивка расположлива за сопствениците            |      | 10,991                                                   | 48,100                         |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците</b> |      | <b>10,991</b>                                            | <b>48,100</b>                  |

## Извештај за промените во капиталот

|                                    | Акционерски<br>капитал | Резерви       | Акумулирани<br>Добивки | Вкупно           |
|------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------|
| <b>На 01 јануари 2012 година</b>   | <b>1,505,538</b>       | <b>19,310</b> | <b>116,870</b>         | <b>1,641,718</b> |
| Исплатени дивиденди                | -                      | -             | (62,729)               | (62,729)         |
| Распоред на акумулирани добивки    | -                      | 7,215         | (7,215)                | -                |
| <i>Трансакции со сопствениците</i> | -                      | 7,215         | (69,944)               | (62,729)         |
| Добивка за годината                | -                      | -             | 10,991                 | 10,991           |
| Останата сеопфатна добивка         | -                      | -             | -                      | -                |
| <i>Вкупна сеопфатна добивка</i>    | -                      | -             | 10,991                 | 10,991           |
| <b>На 31 декември 2012 година</b>  | <b>1,505,538</b>       | <b>26,525</b> | <b>57,917</b>          | <b>1,589,980</b> |
| <b>На 01 јануари 2011 година</b>   | <b>1,505,538</b>       | <b>12,664</b> | <b>116,066</b>         | <b>1,634,268</b> |
| Исплатени дивиденди                | -                      | -             | (40,650)               | (40,650)         |
| Распоред на акумулирани добивки    | -                      | 6,646         | (6,646)                | -                |
| <i>Трансакции со сопствениците</i> | -                      | 6,646         | (47,296)               | (40,650)         |
| Добивка за годината                | -                      | -             | 48,100                 | 48,100           |
| Останата сеопфатна добивка         | -                      | -             | -                      | -                |
| <i>Вкупна сеопфатна добивка</i>    | -                      | -             | 48,100                 | 48,100           |
| <b>На 31 декември 2011 година</b>  | <b>1,505,538</b>       | <b>19,310</b> | <b>116,870</b>         | <b>1,641,718</b> |

## Извештај за паричните текови

|                                                               | Бел.      | Година што завршува на<br>31 декември<br>2012<br>000 мкд | 31 декември<br>2011<br>000 мкд |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Деловни активности</b>                                     |           |                                                          |                                |
| Приливи од купувачи                                           |           | 432,306                                                  | 479,244                        |
| Исплати на добавувачи и вработени                             |           | (288,747)                                                | (248,026)                      |
|                                                               |           | 143,559                                                  | 231,218                        |
| (Платена) камата                                              |           | (8,177)                                                  | (6,628)                        |
| (Платен) данок од добивка                                     |           | (186)                                                    | (526)                          |
|                                                               |           | <b>135,196</b>                                           | <b>224,064</b>                 |
| <b>Инвестициони активности</b>                                |           |                                                          |                                |
| (Плаќања) за набавка на недвижности, постројки и опрема, нето |           | (126,716)                                                | (186,537)                      |
| Прилив од продажба на недвижности, постројки и опрема         |           | 661                                                      | -                              |
| Приливи по камати                                             |           | 3                                                        | 102                            |
| Прилив од наплата на дадени позајмици                         |           | 94                                                       | 125                            |
|                                                               |           | <b>(125,958)</b>                                         | <b>(186,310)</b>               |
| <b>Финансиски активности</b>                                  |           |                                                          |                                |
| Платени дивиденди                                             |           | (62,729)                                                 | (40,650)                       |
| Прилив од позајмици                                           |           | 53,700                                                   | 2,900                          |
|                                                               |           | <b>(9,029)</b>                                           | <b>(37,750)</b>                |
| <b>Нето промена на парич.средства и еквиваленти</b>           |           | <b>209</b>                                               | <b>4</b>                       |
| Парични средства и еквиваленти на почетокот                   | 12        | 1,100                                                    | 1,096                          |
| <b>Парични средства и еквиваленти на крајот</b>               | <b>12</b> | <b>1,309</b>                                             | <b>1,100</b>                   |

## Белешки кон финансиските извештаи

### 1 Општи информации

Оилко КДА Скопје (“Друштвото“) е Командитно Друштво со Акции основано и со седиште во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е следната: ул. “Миладиновци“, бр.ББ, Миладиновци Илинден, Скопје, Република Македонија.

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

|                              | 31 декември 2012 | 31 декември 2011 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Комплементари – физички лица | 19.16%           | 19.16%           |
| Командитори – физички лица   | 45.23%           | 45.23%           |
| Командитори – правни лица    | 35.61%           | 35.61%           |
|                              | 100.00%          | 100.00%          |

Друштвото е основано на 28 декември 2006 и негова деловна активност е товарен патен транспорт.

Со состојба на датумот на овој извештај Друштвото вработува 186 лица (2011: 172 лица).

### 2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

#### 2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС).

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба, и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), до колку постојат кои се мерат по објективната вредност преку добивки или загуби. Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение.

#### Основа за подготовка (продолжува)

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2012 и 2011 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

## 2.2 Промени на сметководствените политики

### 2.2.1 Примена на “Презентација на ставки од Останата сеопфатна добивка” (Измени на МСС 1)

Друштвото изврши примена на “Презентација на ставки од Останатата сеопфатна добивка” (Измени во МСС 1). Измените во МСС 1 стапуваат во сила за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јули 2012 година и бараат ентитетите да ги групираат ставките презентирани во Останата сеопфатна добивка како ставки кои, во согласност со останатите МСФИ, нема да бидат рекласификувани последователно во добивки и загуби и ставки кои ќе бидат рекласификувани последователно во добивки и загуби кога одредени услови ќе бидат исполнети. Постоечката можност да се презентираат ставките во Останата сеопфатна добивка пред оданочување или по оданочување останува непроменета; сепак, доколку ставките се презентирани пред оданочување, тогаш измените на МСС 1 бараат данокот кој се однесува на секоја од двете групи на Останатата сеопфатна добивка да биде прикажан одделно.

### 2.2.2 Стандарди, измени и толкувања на постојните стандарди кои сеуште не се во сила и не се применети пред датумот на стапување во сила од страна на Друштвото

На датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, одредени нови стандарди, измени и толкувања на постојните стандарди се издадени од страна на ОМСС, но сеуште не се во сила и не се применети од страна на Друштвото пред датумот на стапување во сила (освен за измените на МСС 1 прикажани погоре).

Раководството предвидува дека сите релевантни објави ќе бидат применети во сметководствените политики на Друштвото во првиот период кој почнува по датумот на стапување во сила на објавата. Подолу се презентирани подетално информациите за новите стандарди, измени и толкувања релевантни за финансиските извештаи на Друштвото. Одредени нови стандарди и толкувања исто така се издадени, но не се очекува да имаат материјално влијание врз финансиските извештаи на Друштвото.

**Промени во сметководствените политики (продолжува)**

**МСФИ 9 Финансиски инструменти (МСФИ 9)**

ОМСС има за цел целосно да го замени МСС 39 Финансиски инструменти:

Признавање и мерење. До денес, се издадени поглавјата кои се однесуваат на признавање, класифицирање, мерење и депризнавање на финансиските средства и обврски. Овие поглавја стапуваат во сила за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2015 година. Останатите поглавја кои се однесуваат на методологијата за оштетување и сметководство за хеџинг сеуште се во процес на развој. Понатаму, во ноември 2011 година, ОМСС привремено одлучи да направи одредени ограничени модификации на моделот за класификација на финансиските средства според МСФИ 9 со цел да нагласи одредени прашања во врска со примената. Раководството на Друштвото треба да го процени влијанието на овој нов стандард врз финансиските извештаи на Друштвото. Сепак, Раководството не очекува да изврши примена на МСФИ 9 се додека сите негови поглавја не бидат издадени, кога ќе може целосно да се процени влијанието на сите настанати измени.

**Стандарди за консолидација**

Пакетот на нови стандарди за консолидација стапува во сила за годишни периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Информациите за овие нови стандарди подетално се презентирани подолу. Раководството на Друштвото сеуште го нема проценето влијанието на овие нови и ревидирани стандарди врз финансиските извештаи на Друштвото.

**МСФИ 10 Консолидирани финансиски извештаи (МСФИ 10)**

МСФИ 10 го заменува МСС 27 Консолидирани и поединечни финансиски извештаи (МСС 27) и ПКТ 12 Консолидација - Ентитети со посебна намена. Овој стандард ја ревидира дефиницијата за контрола и обезбедува ново обемно упатство за негова примена. Овие нови барања можат да влијаат на одлуката за тоа кои од ентитетите во кои е вложено ќе се смета за подружница и според тоа можат да го променат делокругот на консолидацијата. Сепак, барањата за консолидационите процедури, сметководство за измени на неконтролирани учества и сметководството за губењето на контрола во подружница остануваат непроменети. Првична ојенка на Раководството е дека МСФИ 10 нема да ја промени класификацијата (подружници или поинаку) на било кој од постоечките вложувања на Друштвото со состојба на 31 декември 2012 година.

**МСФИ 11 Заеднички Ангажмани (МСФИ 11)**

МСФИ 11 го заменува МСС 31 “Учества во заеднички вложувања” (МСС 31). Со овој стандард се усогласува сметководството на вложувачите со нивните права и обврски согласно заедничкиот аранжман. Покрај тоа, можноста во МСС 31 за примена на пропорционална консолидација на заедници вложувања е елиминирана. МСФИ 11 сега бара примена на методот на главнина, кој моментално се користи за вложувања во придружени ентитети.

**МСФИ 12 Обелоденување на Учество во останати ентитети (МСФИ 12)**

МСФИ 12 ги интегрира и усогласува барањата за обелоденување за различни типови на вложувања, вклучувајќи ги и неконсолидираните структурирани ентитети. Овој стандард воведува нови барања за обелоденување за ризици на кои ентитетот е изложен како резултат на неговата поврзаност со структурирани ентитети.



Промени во сметководствените политики (продолжува)  
Упатството за примена на МСФИ 10, 11 и 12

Последователно на издавањето на новите стандарди, ОМСС направи промени на одредбите за примена на МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12. Упатството потврдува дека ентитетот не мора да го применува МСФИ 10 ретроактивно во одредени околности и ги појаснува барањата да се презентираат корегирани споредбени податоци. Упатството исто така прави промени на МСФИ 11 и МСФИ 12 кои обезбедуваат слично ослободување од презентација или корекција на споредбени податоци за периоди пред непосредно претходниот период. Понатаму, обезбедува дополнително ослободување отстранувајќи го барањето да се презентираат компаративни податоци за обелоденувања кои се однесуваат на неконсолидирани структурирани ентитети за било кој период пред почетниот годишен период за кој МСФИ 12 се применува. Новото упатство исто така стапува во сила за годишните периоди на или по 1 јануари 2013 година.

Последователни измени на МСС 27 Поединечни финансиски извештаи и МСС 28 Вложувања во придружени ентитети и заеднички вложувања (МСС 28)

МСС 27 сега исклучително се однесува на поединечни финансиски извештаи. МСС 28 ги воведува вложувањата во заеднички вложувања во својот делокруг. Сепак, методот на главнина според МСС 28 останува непроменет.

**МСФИ 13 Мерење на објективна вредност (МСФИ 13)**

МСФИ 13 ја појаснува дефиницијата за објективна вредност и дава поврзано упатство и подобрени обелоденувања за мерењето на објективната вредност. МСФИ 13 нема влијание на тоа кои ставки е потребно да бидат мерени по објективна вредност. Истиот е применлив проспективно за годишни периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Раководството на Друштвото е во процес на ревидирање на своите методологии на проценка заради нивно усогласување со новите барања и сеуште не го проценило нивното влијание врз финансиските извештаи на Друштвото.

**Измени на МСС 19 “Користи за вработените” (Измени на МСС 19)**

Измените на МСС 19 вклучуваат одреден број на целни подобрувања во стандардот. Воглавно, промените се однесуваат на планови за дефинирани користи. Тие:

- го отстрануваат “методот коридор” и бараат ентитетите да ги признаат сите актуарски добивки и загуби кои настануваат во период на известување
- го менуваат начинот на мерење и презентирање на одредени компоненти од плановите за дефинирани трошоци
- ги зајакнуваат барањата за обелоденување, вклучувајќи ги и информациите за карактеристиките на плановите за дефинирани користи и ризици на кои ентитетите се изложени преку учество во истите.

Измените на МСС 19 стапуваат во сила за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година и ќе се применуваат ретроспективно.

Промени во сметководствените политики (продолжува)

**Пребивање на финансиски средства и финансиски обврски (Измени на МСС 32)**

Измените на МСС 32 вклучуваат упатство за примена со цел да се појаснат неконзистентностите во примената на МСС 32 критериумот за пребивање на финансиските средства и финансиските обврски во следниве две области:

- значењето на “тековно има законски извршно право за пребивање”
- дека одредени системи за бруто пребивање може да се сметаат како нето пребивање.

Измените на МСС 32 стапуваат во сила за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2014 година и ќе се применуваат ретроспективно. Раководството не предвидува овие измени да имаат материјално значајно влијание врз финансиските извештаи на Друштвото.

**Обелоденувања - Пребивање на финансиски средства и финансиски обврски (Измени на МСФИ 7)**

Во рамките на МСФИ 7 Финансиски инструменти: Обелоденувања (МСФИ 7) беа додадени одредени квалитативни и квантитативни обелоденувања кои се однесуваат на бруто и нето износите на признаените финансиски инструменти кои се: (а) пребиениво извештајот за финансиската состојба и (б) предмет на извршено пребивање од главни договори за пребивање и слични договори, дури и ако не е пребиено во извештајот за финансиската состојба. Измените стапуваат во сила за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година како и меѓупериодично во рамките на тие годишни периоди. Раководството не предвидува материјално значајно влијание на овие измени врз финансиските извештаи на Друштвото.

**Годишни Подобрувања 2009-2011 (Годишни Подобрувања)**

Годишните Подобрувања 2009-2011 (Годишни Подобрувања) извршија одредени мали измени во голем број на МСФИ. Измените кои се однесуваат на Друштвото се прикажани подолу:

Појаснување на барањата за почетен извештај за финансиската состојба:

- појаснување дека соодветен датум за почетниот извештај за финансиската состојба е почетокот на претходниот период (при што не е повеќе потребно да бидат презентирани придружни белешки)
- потенцира споредбени барања за почетниот извештај за финансиската состојба кога ентитетот прави промена во сметководствените политики или прави ретроспективни повторни прикажувања или рекласификации, во согласност во МСС 8.

Појаснување на барањата за споредбени информации кои ги надминуваат минималните барања:

- појаснување дека не е потребно да бидат презентирани дополнителни информации за финансискиот извештај во форма на целосен сет на финансиски извештаи за периоди кои ги надминуваат минималните барања
- барања дека било кои дополнителни информации треба да бидат презентирани во согласност со МСФИ и дека ентитетот треба да презентира споредбени информации во придружните белешки за тие дополнителни информации.

**Промени во сметководствените политики (продолжува)**

Даночен ефект од распределбата на сопствениците на инструменти на капиталот:

- потенцира согледана недоследност помеѓу МСС 12 Данок на добивка (МСС 12) и МСС 32 Финансиски инструменти: Презентација (МСС 32) во однос на признавање на влијанието на данокот на добивка кое се однесува на распределбите на сопствениците на инструменти на капиталот и на трансакциските трошоци кои произлегуваат од трансакција со капиталот.
- појаснување дека намерата на МСС 32 е да ги следи барањата на МСС 12 за сметководство на данокот на добивка кое се однесува на распределбите на сопствениците на инструменти на капиталот и на трансакциските трошоци кои произлегуваат од трансакција со капиталот.

Сегментни информации за вкупни средства и обврски:

- појаснување дека вкупните средства и обврски за одреден известувачки сегмент треба да бидат објавени, ако и само ако: (а) мерење на вкупните средства или вкупните обврски (или двете заедно) е редовно доставено до раководството; (б) постои материјална значајна измена од мерењата кои биле објавени во последните годишни финансиски извештаи за тој известувачки сегмент.

Годишните Подобрувања презентирани погоре стапуваат во сила за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Раководството не предвидува материјално значајно влијание на овие измени врз финансиските извештаи на Друштвото.

### **2.3 Трансакции во странска валута**

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалниот среден курс на на Народна Банка на Република Македонија кој важи на денот на настанувањето на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во илјади Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештај за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

|       | 31 декември 2012 | 31 декември 2011 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 ЕУР | 61.5000 Денари   | 61.5050 Денари   |

## 2.4 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок во периодот на настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатна добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Градежни објекти     | 40 години   |
| Транспортни средства | 4 години    |
| Останата опрема      | 4-20 години |

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во извештај за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

## 2.5 Нематеријални средства

### *Издајници за исфржување и развој*

Трошоците поврзани со развој кои се директно поврзани со препознатливи средства, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи и нивната вредност може веродостојно да се измери се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој кои се признаваат како нематеријални средства се амортизирани користејќи пропорционална метода во текот на период од пет години.

### *Останати нематеријални средства*

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи пропорционална метода во текот на период од пет години.

## 2.6 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентиранiot износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентиранiot износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

## 2.7 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

### *Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби*

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2012 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

### *Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и еквиваленти.

### *Финансиски средства расположливи за продажба*

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

### *Иницијално признавање на финансиските средства*

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка.

#### Финансиски средства (продолжува)

##### *Депризнавање на финансискиите средства*

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

##### *Последователно евидентирање на финансискиите средства*

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како останати нето добивки/загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатна добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатна добивка. Тестирањето за оштетување на побарувањата од купувачите е објаснето во Белешка 2.9.

## **2.8 Залихи**

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на чинење и нето продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција.

## **2.9 Побарувања од купувачи и останати побарувања**

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираниот износ на средството се намалува преку признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатна добивка.

## **2.10 Парични средства и еквиваленти**

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

## **2.11 Капитал, резерви и акумулирани добивки**

### **(а) Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

### **(б) Сопствени акции**

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се оттуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

### **(в) Резерви**

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

### **(г) Акумулирани добивки**

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.



## **2.12 Финансиски обврски**

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски спрема добавувачи и позајмици.

## **2.13 Позајмици со камата**

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакционите трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

## **2.14 Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка

## **2.15 Тековен и одложен даночен расход**

Тековен даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи, како и на распределената добивка за дивиденди на правни лица - нерезиденти и на физички лица. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2012 и 2011 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

## **2.16 Надомести за вработените**

### *Придонеси за пензиско осигурување*

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

### *Обврски при пензионирање на вработените*

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на тримесечна просечна плата. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.



### **2.17 Данок на додадена вредност**

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и

Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во извештајот за финансиската состојба.

### **2.18 Резервирања**

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

### **2.19 Признавање на приходите и расходите**

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат како што следи:

#### **Приходи од обезбедување на услуги**

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

#### **Приходи од камата**

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

#### **Приходи од дивиденди**

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

#### **Расходи од деловното работење**

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

### **2.20 Распределба на дивиденди**

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

#### **2.21 Превземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

#### **2.22 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

#### **2.23 Настани по датумот на известување**

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

### 3 Управување со финансиски ризици

#### 3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го вршат Комплементарите заедно со Управителот на Друштвото врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

#### 3.2 Ризик од кредитирање

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на финансиските извештаи, кои се прикажани во следната табела:

|                                                      | 2012<br>(000 мкд) | 2011<br>(000 мкд) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Класи на финансиски средства - евидентирана вредност |                   |                   |
| Финансиски средства распол.за продажба               | 1,344,600         | 1,344,600         |
| Побарувања од купувачи и ост.побарувања              | 22,962            | 18,669            |
| Финансиски побарувања                                | -                 | 94                |
| Парични средства и еквиваленти                       | 1,309             | 1,100             |
|                                                      | <b>1,368,871</b>  | <b>1,364,463</b>  |

#### 3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии. Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

## Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Управување со финансиски ризици (продолжува)  
Ризик од ликвидност (продолжува)

|                                         | за 6 месеци<br>(000 мкд) | Тековни<br>6 до 12<br>месеци<br>(000 мкд) | 31 декември 2012              |                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                         |                          |                                           | 1 до 5<br>години<br>(000 мкд) | Не тековни<br>Покасно од<br>5 години<br>(000 мкд) |
| Позајмици со камата                     | -                        | 143,600                                   | -                             | -                                                 |
| Обврски спрема добавувачи и ост.обврски | 29,637                   | -                                         | -                             | -                                                 |
|                                         | <b>29,637</b>            | <b>143,600</b>                            | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                          |

|                                         | за 6 месеци<br>(000 мкд) | Тековни<br>6 до 12<br>месеци<br>(000 мкд) | 31 декември 2011              |                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                         |                          |                                           | 1 до 5<br>години<br>(000 мкд) | Не тековни<br>Покасно од<br>5 години<br>(000 мкд) |
| Позајмици со камата                     | -                        | 89,900                                    | -                             | -                                                 |
| Обврски спрема добавувачи и ост.обврски | 54,629                   | -                                         | -                             | -                                                 |
|                                         | <b>54,629</b>            | <b>89,900</b>                             | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                          |

**3.4 Пазарни ризици***Ризик од курсни разлики*

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

|                 | Во 000 мкд |       |
|-----------------|------------|-------|
|                 | 2012       | 2011  |
| <b>Средства</b> |            |       |
| ЕУР             | 1,224      | 386   |
| <b>Обврски</b>  |            |       |
| ЕУР             | 1          | 1,329 |

*Анализа на сензитивноста на странски валути*

|                    |            |     |      |
|--------------------|------------|-----|------|
|                    |            |     | 2012 |
|                    | Нето износ | 1 % | -1 % |
| ЕУР                | 1,223      | 12  | (12) |
| Добивка / (Загуба) | 1,223      | 12  | (12) |
|                    |            |     | 2011 |
|                    | Нето износ | 1 % | -1 % |
| ЕУР                | (943)      | (9) | 9    |
| Добивка / (Загуба) | (943)      | (9) | 9    |

## Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Управување со финансиски ризици (продолжува)  
Пазарни ризици (продолжува)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1%.

**Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност**

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

|                                         | 2012             | 2011             |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Финансиски средства</b>              |                  |                  |
| <i>Некаматносни</i>                     |                  |                  |
| Финансиски средства распол.за продажба  | 1,344,600        | 1,344,600        |
| Побарувања од купувачи и ост.побарувања | 22,962           | 18,669           |
| Парични средства и еквиваленти          | 1,135            | 838              |
|                                         | <b>1,368,697</b> | <b>1,364,107</b> |
| <i>Со фиксна каматна стапка</i>         |                  |                  |
| Финансиски побарувања                   | -                | 94               |
| <i>Со променлива каматна стапка</i>     |                  |                  |
| Парични средства и еквиваленти          | 174              | 262              |
|                                         | <b>1,368,871</b> | <b>1,364,463</b> |
| <b>Финансиски обврски</b>               |                  |                  |
| <i>Некаматносни</i>                     |                  |                  |
| Добавувачи и останати обврски           | 29,637           | 54,629           |
| <i>Со фиксна каматна стапка</i>         |                  |                  |
| Позајмици со камата                     | 143,600          | 89,900           |
|                                         | <b>173,237</b>   | <b>144,529</b>   |

**Анализа на сензитивноста на каматни стапки**

|                              |            |    | 2012 |
|------------------------------|------------|----|------|
|                              | Нето износ | 2% | -2%  |
| Со променлива каматна стапка | 174        | 3  | (3)  |
|                              |            |    | 2011 |
|                              | Нето износ | 2% | -2%  |
| Со променлива каматна стапка | 262        | 5  | (5)  |

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

## Управување со финансиски ризици (продолжува)

**3.5 Ризик при управување со капитал**

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

*Показател на задолженост*

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 14, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Вкупниот капитал е пресметан како главнина зголемена за резерви и акумулирани добивки. Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

|                                        | 2012      | 2011      |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Каматоносни позајмици                  | 143,600   | 89,900    |
| Парични средства и парични еквиваленти | (1,309)   | (1,100)   |
| Нето обврски                           | 142,291   | 88,800    |
| Капитал                                | 1,589,980 | 1,641,718 |
|                                        | 0.09      | 0.05      |

**3.6 Проценка на објективна вредност**

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

**3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност**

Финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиската состојба се прикажуваат во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

## Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Управување со финансиски ризици (продолжува)  
Проценка на објективната вредност (продолжува)

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

|                                              | Ниво 1    | Ниво 2 | Ниво 3 | 2012 год.<br>Вкупно |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------------|
| <b>Средства</b>                              |           |        |        |                     |
| Финансиски средства расположливи за продажба | 1,344,600 | -      | -      | 1,344,600           |

|                                              | Ниво 1    | Ниво 2 | Ниво 3 | 2011 год.<br>Вкупно |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------------|
| <b>Средства</b>                              |           |        |        |                     |
| Финансиски средства расположливи за продажба | 1,344,600 | -      | -      | 1,344,600           |

**3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност**

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

|                                          | Евидентирана вр. |                | Објективна вр. |                |
|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          | 2012             | 2011           | 2012           | 2011           |
| <b>Средства</b>                          |                  |                |                |                |
| Побарувања од купувачи и ост. побарувања | 22,962           | 18,669         | 22,962         | 18,669         |
| Финансиски побарувања                    | -                | 94             | -              | 94             |
| Парични средства и еквиваленти           | 1,309            | 1,100          | 1,309          | 1,100          |
| <b>Вкупни средства</b>                   | <b>24,271</b>    | <b>19,863</b>  | <b>24,271</b>  | <b>19,863</b>  |
| <b>Обврски</b>                           |                  |                |                |                |
| Позајмици со камата                      | 143,600          | 89,900         | 143,600        | 89,900         |
| Обврски спрема добавувачи и ост. обврски | 29,637           | 54,629         | 29,637         | 54,629         |
| <b>Вкупни обврски</b>                    | <b>173,237</b>   | <b>144,529</b> | <b>173,237</b> | <b>144,529</b> |

*Побарувања од купувачи и останатите побарувања*

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна достасаност.

*Останатите финансиски средства*

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

*Обврски спрема доверителите и обврски по кредитите*

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивната краткорочна достасаност.

#### **4           Значајни сметководствени проценки**

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

##### *Несигурност во проценките*

###### *Оштетување кај нефинансиски средства*

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

###### *Оштетување кај финансиски средства*

###### *Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања*

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

###### *Употребен век на средствата што се амортизираат*

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2012 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираниите вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

##### *Залихи*

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2012  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 5 Недвижности, постројки и опрема

|                                                                | Градежни<br>објекти | Транспортни<br>средства | Опрема и<br>останати<br>средства | Аванси и<br>инвестиции<br>во тек | Вкупно         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>На 01 јануари 2011 година</b>                               |                     |                         |                                  |                                  |                |
| Набавна вредност                                               | 77,076              | 515,845                 | 7,122                            | 7,750                            | 607,793        |
| Исправка на вредноста                                          | (15,792)            | (213,278)               | (2,798)                          | -                                | (231,868)      |
| <b>Нето книговодствена вредност</b>                            | <b>61,284</b>       | <b>302,567</b>          | <b>4,324</b>                     | <b>7,750</b>                     | <b>375,925</b> |
| <b>Промени во текот на 2011 година</b>                         |                     |                         |                                  |                                  |                |
| Почетна нето книговодствена вредност                           | 61,284              | 302,567                 | 4,324                            | 7,750                            | 375,925        |
| Набавки, нето од пренос од инв. во тек                         | 566                 | 128,680                 | 2,764                            | 54,527                           | 186,537        |
| Расходување, нето неотпишана вредност                          | -                   | (389)                   | -                                | -                                | (389)          |
| (Депрецијација) за годината                                    | (2,082)             | (145,322)               | (1,034)                          | -                                | (148,438)      |
| <b>Крајна нето книговодствена вредност</b>                     | <b>59,768</b>       | <b>285,536</b>          | <b>6,054</b>                     | <b>62,277</b>                    | <b>413,635</b> |
| <b>На 31 декември 2011 година /<br/>01 јануари 2012 година</b> |                     |                         |                                  |                                  |                |
| Набавна вредност                                               | 77,642              | 640,171                 | 9,886                            | 62,277                           | 789,976        |
| Исправка на вредноста                                          | (17,874)            | (354,635)               | (3,832)                          | -                                | (376,341)      |
| <b>Нето книговодствена вредност</b>                            | <b>59,768</b>       | <b>285,536</b>          | <b>6,054</b>                     | <b>62,277</b>                    | <b>413,635</b> |
| <b>Промени во текот на 2012 година</b>                         |                     |                         |                                  |                                  |                |
| Почетна нето книговодствена вредност                           | 59,768              | 285,536                 | 6,054                            | 62,277                           | 413,635        |
| Набавки, нето од пренос од инв. во тек                         | 1,219               | 185,788                 | 632                              | (61,215)                         | 126,424        |
| (Депрецијација) за годината                                    | (2,117)             | (150,810)               | (1,068)                          | -                                | (153,995)      |
| <b>Крајна нето книговодствена вредност</b>                     | <b>58,870</b>       | <b>320,514</b>          | <b>5,618</b>                     | <b>1,062</b>                     | <b>386,064</b> |
| <b>На 31 декември 2012 година</b>                              |                     |                         |                                  |                                  |                |
| Набавна вредност                                               | 78,861              | 825,959                 | 10,518                           | 1,062                            | 916,400        |
| Исправка на вредноста                                          | (19,991)            | (505,445)               | (4,900)                          | -                                | (530,336)      |
| <b>Нето книговодствена вредност</b>                            | <b>58,870</b>       | <b>320,514</b>          | <b>5,618</b>                     | <b>1,062</b>                     | <b>386,064</b> |

### Продажби

Во текот на 2012 година Друштвото продаде едно транспортно средство чија што набавна вредност и акумулираната амортизација изнесува 3,752 илјади Денари. Со продажбата на ова средство, Друштвото оствари добивка во износ од 661 илјади Денари (Белешка 17).

### Инвестиции во тек

На 31 декември 2012 и 2011 година, авансите за и инвестициите во тек во целост се однесуваат на набавка на транспортни средства и опрема за истите.

### Залог врз недвижности, постројки и опрема

На 31 декември 2012 година, Друштвото има заложено дел од своите транспортни средства како обезбедување за одобрените позајмици со камата од страна на домашни финансиски институции. Нивната проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува 69,932 илјади Денари или Еур 1,137,100 за недвижностите и 103,799 илјади Денари или Еур 1,687,789 за транспортните средства (2011: исто) (види Белешка 14 и 23).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2012  
 (Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 6 Нематеријални средства

|                                                                | Издатоци за<br>истражување<br>и развој | Софтвер    | Права и<br>лиценци | Вкупно     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------|------------|
| <b>На 01 јануари 2011 година</b>                               |                                        |            |                    |            |
| Набавна вредност                                               | 682                                    | -          | 5                  | 687        |
| Исправка на вредноста                                          | (205)                                  | -          | (3)                | (208)      |
| <b>Нето евидентирана вредност</b>                              | <b>477</b>                             | <b>-</b>   | <b>2</b>           | <b>479</b> |
| <b>Промени во текот на 2011 година</b>                         |                                        |            |                    |            |
| Почетна нето евидентирана вредност                             | 477                                    | -          | 2                  | 479        |
| (Амортизација) за годината                                     | (136)                                  | -          | (1)                | (137)      |
| <b>Крајна нето евидентирана вредност</b>                       | <b>341</b>                             | <b>-</b>   | <b>1</b>           | <b>342</b> |
| <b>На 31 декември 2011 година / 01<br/>јануари 2012 година</b> |                                        |            |                    |            |
| Набавна вредност                                               | 682                                    | -          | 5                  | 687        |
| Исправка на вредноста                                          | (341)                                  | -          | (4)                | (345)      |
| <b>Нето евидентирана вредност</b>                              | <b>341</b>                             | <b>-</b>   | <b>1</b>           | <b>342</b> |
| <b>Промени во текот на 2012 година</b>                         |                                        |            |                    |            |
| Почетна нето евидентирана вредност                             | 341                                    | -          | 1                  | 342        |
| Набавки во текот на годината                                   | -                                      | 292        | -                  | 292        |
| (Амортизација) за годината                                     | (136)                                  | (21)       | (1)                | (158)      |
| <b>Крајна нето евидентирана вредност</b>                       | <b>205</b>                             | <b>271</b> | <b>-</b>           | <b>476</b> |
| <b>На 31 декември 2012 година</b>                              |                                        |            |                    |            |
| Набавна вредност                                               | 682                                    | 292        | 5                  | 979        |
| Исправка на вредноста                                          | (477)                                  | (21)       | (5)                | (503)      |
| <b>Нето евидентирана вредност</b>                              | <b>205</b>                             | <b>271</b> | <b>-</b>           | <b>476</b> |

## 7 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известување за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

|                                                            | Кредити и<br>побарувања | Расположливи<br>за продажба       | Вкупно           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>31 декември 2012</b>                                    |                         |                                   |                  |
| <b>Средства според Извештајот за финансиската состојба</b> |                         |                                   |                  |
| Финансиски средства распол. за прод.                       | -                       | 1,344,600                         | 1,344,600        |
| Купувачи и останати побарувања                             | 22,962                  | -                                 | 22,962           |
| Финансиски побарувања                                      | -                       | -                                 | -                |
| Парични средства и еквиваленти                             | 1,309                   | -                                 | 1,309            |
|                                                            | <b>24,271</b>           | <b>1,344,600</b>                  | <b>1,368,871</b> |
|                                                            |                         | Останати<br>финансиски<br>обврски | Вкупно           |
| <b>Обврски според Извештајот за финансиската состојба</b>  |                         |                                   |                  |
| Позајмици                                                  |                         | 143,600                           | 143,600          |
| Добавувачи и останати обврски                              |                         | 29,637                            | 29,637           |
|                                                            |                         | <b>173,237</b>                    | <b>173,237</b>   |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2012  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Финансиски инструменти по категории (продолжува)

|                                                            | Кредити и<br>побарувања | Расположливи<br>за продажба | Вкупно           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>31 декември 2011</b>                                    |                         |                             |                  |
| <b>Средства според Извештајот за финансиската состојба</b> |                         |                             |                  |
| Финансиски средства распол. за прод.                       | -                       | 1,344,600                   | 1,344,600        |
| Купувачи и останати побарувања                             | 18,669                  | -                           | 18,669           |
| Финансиски побарувања                                      | 94                      | -                           | 94               |
| Парични средства и еквиваленти                             | 1,100                   | -                           | 1,100            |
|                                                            | <b>19,863</b>           | <b>1,344,600</b>            | <b>1,364,463</b> |
| <b>Обврски според Извештајот за финансиската состојба</b>  |                         |                             |                  |
| Позајмици                                                  |                         | 89,900                      | 89,900           |
| Добавувачи и останати обврски                              |                         | 54,629                      | 54,629           |
|                                                            |                         | <b>144,529</b>              | <b>144,529</b>   |

**8 Финансиски средства расположливи за продажба**

|                                                         | 2012             | 2011             |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Долгорочни вложувања во харт.од вр.и удели во капиталот |                  |                  |
| Домашни котираны правни субјекти                        | 1,344,600        | 1,344,600        |
| <b>Вкупно</b>                                           | <b>1,344,600</b> | <b>1,344,600</b> |

Движењето на сметката на вложувања во текот на 2012 и 2011 година е како што следи:

|                       | 2012             | 2011             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| На 01 јануари         | 1,344,600        | 1,344,600        |
| <b>На 31 декември</b> | <b>1,344,600</b> | <b>1,344,600</b> |

**9 Финансиски побарувања**

|                                                  | 2012     | 2011     |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| Позајмици дадени на командитори                  | -        | 94       |
| Намалено за: тековна доспеаност                  | -        | (94)     |
| <b>Долгорочен дел на финансиските побарувања</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

*Доспеаност на кредитното портфолио*

Анализата на кредитното портфолио на финансиските побарувања на ден 31 декември 2012 и 2011 година е како што следи:

|                                 | 2012     | 2011      |
|---------------------------------|----------|-----------|
| Доспеваат во рок од една година | -        | 94        |
| Доспеваат од една до две години | -        | -         |
|                                 | <b>-</b> | <b>94</b> |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2012  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

**10 Залихи**

|                 | 2012         | 2011       |
|-----------------|--------------|------------|
| Резервни делови | 965          | 682        |
| Гуми            | 203          | 145        |
| Моторни масла   | 22           | 36         |
| ХТЗ Опрема      | 21           | 44         |
|                 | <b>1,211</b> | <b>907</b> |

**11 Побарувања од купувачи и останати побарувања**

|                                                                      | 2012          | 2011          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Побарувања од купувачи</b>                                        |               |               |
| Домашни купувачи                                                     | 21,069        | 16,683        |
| Странски                                                             | 651           | 125           |
|                                                                      | 21,720        | 16,808        |
| Намалено за: резервирања за оштетувања                               | (455)         | -             |
|                                                                      | <b>21,265</b> | <b>16,808</b> |
| <b>Останати тековни побарувања</b>                                   |               |               |
| Однапред платени трошоци за осигурување на возила                    | 10,844        | 9,397         |
| Побарувања од осигурителни друштва и пресметани камати на купувачите | 1,250         | 1,045         |
| Побарувања од вработени                                              | 447           | 816           |
| Аванси                                                               | 306           | 3             |
| Повеќе платен ДДВ                                                    | -             | 512           |
| Повеќе платен данок на добивка                                       | -             | 182           |
|                                                                      | <b>12,847</b> | <b>11,955</b> |
|                                                                      | <b>34,112</b> | <b>28,763</b> |

**Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата**

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите со состојба на 31 декември 2012 година е како што следи:

|                                           | Странски   | Домашни       | Вкупно        |
|-------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Не доспеани                               | 651        | 20,533        | 21,184        |
| До 30 дена                                | -          | 27            | 27            |
| Од 1 - 3 месеци                           | -          | 18            | 18            |
| Од 3 - 6 месеци                           | -          | 6             | 6             |
| Од 6 - 12 месеци                          | -          | 36            | 36            |
| Над 1 година                              | -          | 449           | 449           |
|                                           | 651        | 21,069        | 21,720        |
| Намалено за резервирање поради оштетување | -          | (455)         | (455)         |
|                                           | <b>651</b> | <b>20,614</b> | <b>21,265</b> |

Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

|                                   | Недоспеани<br>неоштетени | Доспеани<br>неоштетени | Оштетени | Вкупно        |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|---------------|
| Набавна вредност                  | 21,184                   | 81                     | 455      | 21,720        |
| Исправка на вредност              | -                        | -                      | (455)    | (455)         |
| <b>Нето евидентирана вредност</b> | <b>21,184</b>            | <b>81</b>              | <b>-</b> | <b>21,265</b> |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2012  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите со состојба на 31 декември 2011 година е како што следи:

|                                           | Странски   | Домашни       | Вкупно        |
|-------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Не доспеани                               | 125        | 16,432        | 16,557        |
| До 30 дена                                | -          | -             | -             |
| Од 1 - 3 месеци                           | -          | 71            | 71            |
| Од 3 - 6 месеци                           | -          | 102           | 102           |
| Од 6 - 12 месеци                          | -          | 78            | 78            |
| Над 1 година                              | -          | -             | -             |
|                                           | 125        | 16,683        | 16,808        |
| Намалено за резервирање поради оштетување | -          | -             | -             |
|                                           | <b>125</b> | <b>16,683</b> | <b>16,808</b> |

Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

|                                   | Недоспеани<br>неоштетени | Доспеани<br>неоштетени | Оштетени | Вкупно        |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|---------------|
| Набавна вредност                  | 16,557                   | 251                    | -        | 16,808        |
| Исправка на вредност              | -                        | -                      | -        | -             |
| <b>Нето евидентирана вредност</b> | <b>16,557</b>            | <b>251</b>             | <b>-</b> | <b>16,808</b> |

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од купувачи во текот на 2012 и 2011 година е како што следи:

|                                           | 2012       | 2011     |
|-------------------------------------------|------------|----------|
| На 01 јануари                             | -          | -        |
| Тековен расход од оштетување (Белешка 20) | 455        | -        |
| <b>На 31 декември</b>                     | <b>455</b> | <b>-</b> |

**12 Парични средства и еквиваленти**

|                                             | 2012         | 2011         |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| Денарски и девизни сметки кај домашни банки | 174          | 262          |
| Готовина во благајна                        | 1,135        | 838          |
|                                             | <b>1,309</b> | <b>1,100</b> |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2012  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 13 Капитал

#### Акционерски капитал

На 31 декември 2012 и 2011 година акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 1,505,538 илјади Денари. Истиот е поделен на 250,923 запишани и во целост платени обични акции со номинална вредност од 6,000 Денари по акција.

Промените во акционерскиот капитал во текот на 2012 и 2011 година се како што следи:

|                                       | Број на акции |           |          | Износ (во 000 мкд) |          |           |        | Вкупно    |
|---------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|----------|-----------|--------|-----------|
|                                       | Одобрени      | Сопствени | Во оптек | Обични             | Приорит. | Сопствени | Премии |           |
| 01 јануари 2012 /<br>31 декември 2012 | 250,923       | -         | 250,923  | 1,505,538          | -        | -         | -      | 1,505,538 |
| 01 јануари 2011 /<br>31 декември 2011 | 250,923       | -         | 250,923  | 1,505,538          | -        | -         | -      | 1,505,538 |

#### Резерви

Движењето на сметките на резервите во текот на 2012 и 2011 година е како што следи:

|                               | Задолжителни резерви |
|-------------------------------|----------------------|
| 01 јануари 2012               | 19,310               |
| Распределба на акумул.добивка | 7,215                |
| <b>31 декември 2012</b>       | <b>26,525</b>        |
| 01 јануари 2011               | 12,664               |
| Распределба на акумул.добивка | 6,646                |
| <b>31 декември 2011</b>       | <b>19,310</b>        |

Резервите се создадени иницијално врз основа на домашната законска регулатива. Истите последователно можат да бидат зголемени како резултат на ревалоризацијата на материјалните средства и промените во објективната вредност на вложувањата, како и за распределба на нето добивките по оданочување. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

#### Дивиденди

Во текот на 2012 година, врз основа на Одлуката на Собранието на акционери, дел од нераспределената добивка во износ од 62,729 илјади Денари (2011 година: 40,650 илјади Денари) е распределена за дивиденди на акционерите, вклучувајќи ги поврзаните локални даноци, во износ од 3,635 илјади Денари. Во текот на 2012 година, распределените дивиденди во износ од 62,729 илјади Денари вклучувајќи ги и поврзаните локални даноци во целост се исплатени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2012  
 (Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### 14 Позајмици со камата

|                                                                                | 2012           | 2011          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Краткорочни позајмици</b>                                                   |                |               |
| Краткорочни кредити со камата од домашни банки; каматна стапка од 6.5% годишно | 143,600        | 89,900        |
|                                                                                | <b>143,600</b> | <b>89,900</b> |

Во текот на 2012 година, Друштвото позајми краткорочни средства со камата од домашни банки во вкупен износ од 147,000 илјади Денари (2011: 349,300 илјади Денари). Во текот на 2012 година, Друштвото отплати дел од вкупните позајмици во износ од 93,300 илјади Денари (2011: 346,400 илјади Денари).

Одобрените позајмици со камата се обезбедени со дел од недвижностите на Друштвото (види исто Белешки 5 и 23).

#### 15 Обврски кон добавувачи и останати обврски

|                                            | 2012          | 2011          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Добавувачи</b>                          |               |               |
| Домашни добавувачи                         | 22,605        | 46,981        |
| Странски добавувачи                        | -             | 1,329         |
|                                            | <b>22,605</b> | <b>48,310</b> |
| <b>Останати тековни обврски</b>            |               |               |
| Обврски кон вработени за плати и придонеси | 7,032         | 6,319         |
| Обврски за ДДВ                             | 3,040         | -             |
| Пресметани трошоци                         | 1,285         | 3,149         |
| Обврски по данок од добивка                | 230           | 45            |
|                                            | <b>11,587</b> | <b>9,513</b>  |
|                                            | <b>34,192</b> | <b>57,823</b> |

#### 16 Приходи од продажба

|                                                     | 2012           | 2011           |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Превоз на деривати                                  | 379,511        | 422,974        |
| Превоз на останати трговски стоки и материјали      | 9,801          | 13,320         |
| Провизија за извршени услуги во својство на агент   | 19,598         | 8,464          |
| <b>Приходи од извршени услуги на домашен пазар</b>  | <b>408,910</b> | <b>444,758</b> |
| Превоз на деривати                                  | 6,701          | 961            |
| <b>Приходи од извршени услуги на странски пазар</b> | <b>6,701</b>   | <b>961</b>     |
|                                                     | <b>415,611</b> | <b>445,719</b> |

#### 17 Останати деловни приходи

|                                       | 2012          | 2011         |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Приход од закупнини                   | 18,526        | 544          |
| Приходи по основ на пресметани пенали | 3,041         | 4            |
| Добивка од продадени основни средства | 661           | -            |
| Приходи од минати години              | 42            | 110          |
| Приходи од осигурување                | -             | 1,045        |
| Останати приходи                      | 435           | 154          |
|                                       | <b>22,705</b> | <b>1,857</b> |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2012  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

**18 Потрошени материјали**

|                                 | 2012           | 2011           |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Потрошено гориво и адитиви      | 92,501         | 92,479         |
| Потрошени сировини и материјали | 19,004         | 13,681         |
| Отпис на ситен инвентар         | 4,601          | 8,956          |
|                                 | <b>116,106</b> | <b>115,116</b> |

**19 Трошоци на вработени**

|                                        | 2012          | 2011          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| Нето плати                             | 54,710        | 46,620        |
| Даноци и придонеси                     | 26,103        | 22,090        |
| Останати со закон утврдени надоместоци | 5,275         | 7,040         |
| <b>Вкупно трошоци на вработени</b>     | <b>86,088</b> | <b>75,750</b> |

Останатите задолжителни надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за регреси за годишен одмор, отпремнини при пензионирање, разни видови помош и сл.

**20 Останати деловни трошоци**

|                                             | 2012          | 2011          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Трошоци за осигурување                      | 17,386        | 11,673        |
| Трошоци за патарина                         | 16,728        | 18,157        |
| Одржување                                   | 8,095         | 6,174         |
| Трошоци за регистрација на возила           | 4,972         | 4,407         |
| Услуги од надворешни субјекти               | 4,553         | 4,769         |
| Надоместоци и награди на Раководството      | 4,500         | 3,800         |
| Трошоци за реклама и пропаганда             | 1,380         | -             |
| Трошоци за транспорт                        | 897           | 1,000         |
| Маркетинг и промоции                        | 566           | 362           |
| Банкарски трошоци                           | 486           | 398           |
| Тековен расход од оштетување (Белешка 11)   | 455           | -             |
| Трошоци од минати години                    | 196           | 404           |
| Членарини, останати даноци и слични трошоци | 164           | 255           |
| Надомест за помалку испорачани количини     | 55            | 609           |
| Директен отпис на побарувања                | 3             | 7             |
| Останати трошоци                            | 1,755         | 1,027         |
|                                             | <b>62,191</b> | <b>53,042</b> |

**21 Финансиски приходи и расходи**

|                                  | 2012           | 2011           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Приходи</b>                   |                |                |
| Приходи од камати                | 3              | 109            |
| Позитивни курсни разлики         | 54             | 29             |
|                                  | <b>57</b>      | <b>138</b>     |
| <b>Расходи</b>                   |                |                |
| Расходи по камати                | (8,177)        | (6,628)        |
| Негативни курсни разлики         | (98)           | (161)          |
|                                  | <b>(8,275)</b> | <b>(6,789)</b> |
| <b>Нето финансиски (расходи)</b> | <b>(8,218)</b> | <b>(6,651)</b> |



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2012  
 (Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 22 Даночен расход

|               | 2012       | 2011       |
|---------------|------------|------------|
| Тековен данок | 569        | 342        |
| Одложен данок | -          | -          |
|               | <b>569</b> | <b>342</b> |

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот даночен трошок во Извештајот за сеопфатната добивка за годините кои што завршуваат на 31 декември 2012 и 2011:

|                                                            | 2012       | 2011       |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Неодбитни трошоци за даночни цели                          | 5,692      | 3,427      |
| Даночен кредит за расходите со одложено признавање         | -          | -          |
|                                                            | 5,692      | 3,427      |
| <b>Тековен даночен трошок по стапка од 10% (2011: 10%)</b> | <b>569</b> | <b>342</b> |

## 23 Неизвесни и превземени обврски

### Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2012, нема судски постапки покренати против Друштвото (2011: нема).

### Заложени средства

На 31 декември 2012 година, Друштвото има заложено дел од своите транспортни средства и недвижности како обезбедување за одобрените позајмици со камата од страна на домашни финансиски институции. Нивната проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува 69,932 илјади Денари или Еур 1,137,100 за недвижностите и 103,799 илјади Денари или Еур 1,687,789 за транспортните средства (2011: исто) (види Белешка 5 и 14).

### Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

## 24 Трансакции со поврзани субјекти

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2012 и 2011 година.

|                     | Побарувања    | Обврски       | Приходи        | Расходи       |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>2012</b>         |               |               |                |               |
| Макпетрол АД Скопје | 16,669        | 9,233         | 423,853        | 95,129        |
|                     | <b>16,669</b> | <b>9,233</b>  | <b>423,853</b> | <b>95,129</b> |
| <b>2011</b>         |               |               |                |               |
| Макпетрол АД Скопје | 15,867        | 11,087        | 422,191        | 91,866        |
|                     | <b>15,867</b> | <b>11,087</b> | <b>422,191</b> | <b>91,866</b> |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2012  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## **25        Настани по периодот на известување**

По 31 декември 2012 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

## **26        Одобрување на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012 година (вклучувајќи ги и компаративните информации) се одобрени од Управниот Одбор на Друштвото на ден 27 февруари 2013 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски,

Комплементар

Г-дин Саша Лекиќ,

Комплементар



Grant Thornton

[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)

Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори

Оилко КДА, Скопје

31 декември 2011 година

## Содржина

|                                    | страна |
|------------------------------------|--------|
| Извештај на независните ревизори   | 1      |
| Извештај за финансиската состојба  | 3      |
| Извештај за сеопфатната добивка    | 4      |
| Извештај за промените во капиталот | 5      |
| Извештај за паричните текови       | 6      |
| Белешки кон финансиските извештаи  | 7      |

## Извештај на независните ревизори

**Grant Thornton DOO**  
1000 Skopje  
M.H.Jasmin 52 v - 1/7  
Macedonia

T +389 2 3214 700  
F +389 2 3214 710  
www.grant-thornton.com.mk

До Раководството и Акционерите на

Оилко КДА, Скопје

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на **Оилко КДА, Скопје** (во понатамошниот текст “Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2011 година, Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 32.

### *Одговорност на Раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои не содржат материјално значајни грешки како резултат на измама или грешка.

### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајани грешки. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи.

Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално значајни грешки во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективностa на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

**Мислење**

Наше мислење е дека наведените финансиските извештаи, во сите материјални аспекти, ја претставуваат објективно финансиската состојба на Друштвото на ден 31 декември 2011 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување.

Скопје,  
12 март 2012 година

Грант Торнтон ДОО

---

Директор  
Ружа Филипчева

---

Овластен ревизор  
Марјан Андонов

## Извештај за финансиската состојба

|                                              | Бел. | 31 декември<br>2011<br>000 мкд | 31 Декември<br>2010<br>000 мкд |
|----------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Средства</b>                              |      |                                |                                |
| <b>Нетековни средства</b>                    |      |                                |                                |
| Недвижности, постројки и опрема              | 5    | 413,635                        | 375,925                        |
| Нематеријални средства                       | 6    | 342                            | 479                            |
| Финансиски средства расположиви за продажба  | 8    | 1,344,600                      | 1,344,600                      |
| Финансиски побарувања                        | 9    | -                              | 94                             |
|                                              |      | <b>1,758,577</b>               | <b>1,721,098</b>               |
| <b>Тековни средства</b>                      |      |                                |                                |
| Финансиски побарувања                        | 9    | 94                             | 125                            |
| Залихи                                       | 10   | 907                            | 406                            |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања | 11   | 28,763                         | 60,042                         |
| Парични средства и еквиваленти               | 12   | 1,100                          | 1,096                          |
|                                              |      | <b>30,864</b>                  | <b>61,669</b>                  |
| <b>Вкупно средства</b>                       |      | <b>1,789,441</b>               | <b>1,782,767</b>               |
| <b>Капитал и обврски</b>                     |      |                                |                                |
| <b>Капитал</b>                               |      |                                |                                |
|                                              | 13   |                                |                                |
| Акционерски капитал                          |      | 1,505,538                      | 1,505,538                      |
| Резерви                                      |      | 19,310                         | 12,664                         |
| Акумулирани добивки                          |      | 116,870                        | 116,066                        |
|                                              |      | <b>1,641,718</b>               | <b>1,634,268</b>               |
| <b>Обврски</b>                               |      |                                |                                |
| <b>Тековни обврски</b>                       |      |                                |                                |
| Позајмици со камата                          | 14   | 89,900                         | 87,000                         |
| Обврски спрема добавувачи и останати обврски | 15   | 57,823                         | 61,499                         |
|                                              |      | <b>147,723</b>                 | <b>148,499</b>                 |
| <b>Вкупно обврски и капитал</b>              |      | <b>1,789,441</b>               | <b>1,782,767</b>               |

Овие финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Друштвото на ден 29 февруари 2012 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски,

Г-дин Саша Лекиќ,

Комплементар

Комплементар



## Извештај за сеопфатната добивка

|                                                  | Бел. | Година што завршува на<br>31 декември<br>2011<br>000 мкд | 31 декември<br>2010<br>000 мкд |
|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Приходи од извршени услуги                       | 16   | 445,719                                                  | 354,382                        |
| Останати деловни приходи                         | 17   | 1,857                                                    | 3,223                          |
| Потрошени материјали                             | 18   | (115,116)                                                | (86,574)                       |
| Трошоци за вработени                             | 19   | (75,750)                                                 | (57,403)                       |
| Амортизација                                     | 5,6  | (148,575)                                                | (115,089)                      |
| Останати деловни трошоци                         | 20   | (53,042)                                                 | (44,216)                       |
| <b>Добивка од работење</b>                       |      | <b>55,093</b>                                            | <b>54,323</b>                  |
| Финансиски приходи                               | 21   | 138                                                      | 126                            |
| Финансиски (расходи)                             |      | (6,789)                                                  | (9,621)                        |
| Нето финансиски (расходи)                        |      | (6,651)                                                  | (9,495)                        |
| <b>Добивка пред оданочување</b>                  |      | <b>48,442</b>                                            | <b>44,828</b>                  |
| Даночен расход                                   | 22   | (342)                                                    | (526)                          |
| <b>Добивка за годината</b>                       |      | <b>48,100</b>                                            | <b>44,302</b>                  |
| Останата сеопфатна добивка за годината:          |      | -                                                        | -                              |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>      |      | <b>48,100</b>                                            | <b>44,302</b>                  |
| Добивка расположлива за сопствениците            |      | 48,100                                                   | 44,302                         |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците</b> |      | <b>48,100</b>                                            | <b>44,302</b>                  |

## Извештај за промените во капиталот

|                                    | Акционерски<br>капитал | Резерви       | Акумулирани<br>Добивки | Вкупно           |
|------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------|
| <b>На 01 јануари 2011 година</b>   | <b>1,505,538</b>       | <b>12,664</b> | <b>116,066</b>         | <b>1,634,268</b> |
| Исплатени дивиденди                | -                      | -             | (40,650)               | (40,650)         |
| Распоред на акумулирани добивки    | -                      | 6,646         | (6,646)                | -                |
| <i>Трансакции со сопствениците</i> | -                      | 6,646         | (47,296)               | (40,650)         |
| Добивка за годината                | -                      | -             | 48,100                 | 48,100           |
| Останата сеопфатна добивка         | -                      | -             | -                      | -                |
| <i>Вкупна сеопфатна добивка</i>    | -                      | -             | 48,100                 | 48,100           |
| <b>На 31 декември 2011 година</b>  | <b>1,505,538</b>       | <b>19,310</b> | <b>116,870</b>         | <b>1,641,718</b> |

  

|                                    |                  |               |                |                  |
|------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>На 01 јануари 2010 година</b>   | <b>1,505,538</b> | <b>7,196</b>  | <b>77,232</b>  | <b>1,589,966</b> |
| Распоред на акумулирани добивки    | -                | 5,468         | (5,468)        | -                |
| <i>Трансакции со сопствениците</i> | -                | 5,468         | (5,468)        | -                |
| Добивка за годината                | -                | -             | 44,302         | 44,302           |
| Останата сеопфатна добивка         | -                | -             | -              | -                |
| <i>Вкупна сеопфатна добивка</i>    | -                | -             | 44,302         | 44,302           |
| <b>На 31 декември 2010 година</b>  | <b>1,505,538</b> | <b>12,664</b> | <b>116,066</b> | <b>1,634,268</b> |

## Извештај за паричните текови

|                                                               | Бел.      | Година што завршува на<br>31 декември<br>2011<br>000 мкд | 31 декември<br>2010<br>000 мкд |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Деловни активности</b>                                     |           |                                                          |                                |
| Приливи од купувачи                                           |           | 479,244                                                  | 316,759                        |
| Исплати на добавувачи и вработени                             |           | (248,026)                                                | (190,624)                      |
|                                                               |           | 231,218                                                  | 126,135                        |
| (Платена) камата                                              |           | (6,628)                                                  | (9,565)                        |
| (Платен) данок од добивка                                     |           | (526)                                                    | (321)                          |
|                                                               |           | <b>224,064</b>                                           | <b>116,249</b>                 |
| <b>Инвестициони активности</b>                                |           |                                                          |                                |
| (Плаќања) за набавка на недвижности, постројки и опрема, нето |           | (186,537)                                                | (150,088)                      |
| Прилив од продажба на недвижности, постројки и опрема         |           | -                                                        | 34,042                         |
| Приливи по камати                                             |           | 102                                                      | 101                            |
| Прилив / (Дадени) позајмици                                   |           | 125                                                      | (219)                          |
|                                                               |           | <b>(186,310)</b>                                         | <b>(116,164)</b>               |
| <b>Финансиски активности</b>                                  |           |                                                          |                                |
| Платени дивиденди                                             |           | (40,650)                                                 | -                              |
| Прилив / (Исплата) / позајмици                                |           | 2,900                                                    | (500)                          |
|                                                               |           | <b>(37,750)</b>                                          | <b>(500)</b>                   |
| <b>Нето промена на парич. средства и еквиваленти</b>          |           | <b>4</b>                                                 | <b>(415)</b>                   |
| Парични средства и еквиваленти на почетокот                   | 12        | 1,096                                                    | 1,511                          |
| <b>Парични средства и еквиваленти на крајот</b>               | <b>12</b> | <b>1,100</b>                                             | <b>1,096</b>                   |

## Белешки кон финансиските извештаи

### 1 Општи информации

Оилко КДА Скопје (“Друштвото“) е Командитно Друштво со Акции основано и со седиште во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е следната: ул. “Миладиновци“, бр.ББ, Миладиновци Илинден, Скопје, Република Македонија.

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

|                              | 31 декември 2011 | 31 декември 2010 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Комплементари – физички лица | 19.16%           | 19.16%           |
| Командитори – физички лица   | 45.23%           | 45.23%           |
| Командитори – правни лица    | 35.61%           | 35.61%           |
|                              | 100.00%          | 100.00%          |

Друштвото е основано на 28 декември 2006 и негова деловна активност е товарен патен транспорт.

Со состојба на датумот на овој извештај Друштвото вработува 172 лица (2010: 138 лица).

### 2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

#### 2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), како што се објавени од страна на Одборот за Меѓународните Сметководствени Стандарди (ОМСС). Финансиските извештаи се подготвени со примена на основите за мерење, специфицирани во МСФИ за секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход. Основите за нивно мерење детално се објаснети во продолжение на оваа белешка.

#### Основа за подготовка (продолжува)

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2011 и 2010. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари.

## 2.2 Промени на сметководствените политики и обелоденувања

### (а) Усвојување на подобрувањата на МСФИ во 2010 година

Со подобрувањата на МСФИ во 2010 година направени се неколку мали измени на одреден број на МСФИ. Единствената измена релевантна за Друштвото се однесува на МСС 1 Презентирање на финансиски извештаи. Друштвото претходно го презентираше усогласувањето на секоја компонента од останата сеопфатна добивка во извештајот за промените во капиталот. Друштвото сега ги презентира овие усогласувања во белешките кон финансиските извештаи, како што е дозволено со измената. Ова ја намалува можноста од повторување на обелоденувањата и појасно ги презентира целокупните промени во капиталот. Споредбените податоци од предходните периоди се прикажани соодветно.

### (б) Стандарди, измени и толкувања на постојните стандарди кои сеуште не се во сила и не се применети пред датумот на стапување во сила од страна на Друштвото

На датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, одредени нови стандарди, измени и толкувања на постојните стандарди се издадени од страна на ОМСС, но сеуште не се во сила и не се применети пред датумот на стапување во сила од страна на Друштвото.

Раководството предвидува дека сите релевантни објави ќе бидат применети во сметководствените политики на Друштвото во првиот период кој почнува по датумот на стапување во сила на објавата. Информациите за новите стандарди, измени и толкувања релевантни за финансиските извештаи на Друштвото подетално се презентирани подолу. Одредени нови стандарди и толкувања исто така се издадени, но не се очекува да имаат материјално влијание врз финансиските извештаи на Друштвото.

## МСФИ 9 Финансиски инструменти (МСФИ 9)

ОМСС има за цел целосно да го замени МСС 39 Финансиски инструменти: Признавање и мерење. МСФИ 9 се објавува во фази. До денес, се издадени поглавјата кои се однесуваат на признавање, класифицирање, мерење и депризнавање на финансиските средства и обврски. Овие поглавја стапуваат во сила за годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Останатите поглавја кои се однесуваат на оштетување и сметководство за хеџинг сеуште се во процес на развој. Раководството на Друштвото сеуште го нема проценето влијанието на овој нов стандард врз финансиски извештаи на Друштвото. Сепак, Раководството не очекува имплементација на МСФИ 9 се додека сите негови поглавја не бидат издадени, кога ќе може целосно да се процени влијанието на сите настанати измени.

Промени на сметководствени политики и обелоденувања (продолжува)

**Стандарди за консолидација**

Пакетот на стандарди за консолидација стапува на сила за годишни периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Информациите за овие нови стандарди подетално се презентирани подолу. Раководството на Друштвото сеуште го нема проценето влијанието на овие нови и ревидирани стандарди.

*МСФИ 10 Консолидирани финансиски извештаи (МСФИ 10)*

МСФИ 10 го заменува МСС 27 Консолидирани и поединечни финансиски извештаи (МСС 27) и ПКТ 12 Консолидација - Ентитети со посебна намена. Овој стандард ја ревидира дефиницијата за контрола како и придружното упатство за идентификување на учество во подружница. Сепак, барањата и механизмите на консолидација и сметководство за неконтролирани учества и измени во контролата остануваат непроменети.

*МСФИ 11 Заеднички Ангажмани (МСФИ 11)*

МСФИ 11 го заменува МСС 31 Учества во заеднички вложувања (МСС 31). Со овој стандард се усогласува сметководството од страна на вложувачите со нивните права и обврски согласно заедничкиот ангажман. Покрај тоа, можноста во МСС 31 за примена на пропорционална консолидација на заеднички вложувања е елиминирана. МСФИ 11 бара примена на методот на главнина, кој моментално се користи за вложувања во придружени ентитети.

*МСФИ 12 Обелоденување на Учество во осиганати ентитетии (МСФИ 12)*

МСФИ 12 ги интегрира и усогласува барањата за обелоденување за различни типови на вложувања, вклучувајќи ги и неконсолидираните структурирани ентитети. Воведува нови барањата за обелоденување за ризици на кои ентитетот е изложен како резултат на неговата поврзаност со структурирани ентитети.

*Последователни измени на МСС 27 и МСС 28 Вложувања во придружени ентитетии и заеднички вложувања (МСС 28)*

МСС 27 сега исклучително се однесува на поединечни финансиски извештаи. МСС 28 ги воведува вложувањата во заеднички вложувања во својот делокруг. Сепак, методот на главнина останува непроменет.

**МСФИ 13 Мерење на објективна вредност (МСФИ 13)**

МСФИ 13 нема влијание на тоа кои ставки е потребно да бидат мерени по објективна вредност, но ја појаснува дефиницијата за објективната вредност и дава упатство и подобрени обелоденувања за мерење по објективна вредност. Ова е применливо за годишни периоди кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Раководството на Друштвото сеуште не го проценило влијанието на овој нов стандард.

**Измени на МСС 1 Презентирање на финансиски извештаи (Измени на МСС 1)**

Измените на МСС 1 бараат ентитетот да ги групира ставките презентирани во останата сеопфатна добивка во оние кои, во согласност со останатите МСФИ: (а) нема да бидат рекласифицирани последователно во добивки или загуби и (б) ќе бидат рекласифицирани последователно во добивки или загуби кога одредени услови се исполнети. Ова е применливо за годишни периоди кои почнуваат на или по 1 јули 2012 година. Раководството на Друштвото очекува да настанат измени во сегашното презентирање на ставки во останата сеопфатна добивка, но сепак, тоа нема да влијание на мерењето или признавањето на таквите ставки.

Промени на сметководствени политики и обелоденувања (продолжува)

**Измени на МСС 19 Користи за вработените (Измени на МСС 19)**

Измените на МСС 19 вклучуваат одреден број на целни подобрувања во Стандардот. Воглавно промените се однесуваат на планови за дефинирани користи. Тие:

- го отстрануваат “методот коридор” и бараат ентитетите да ги признаат сите добивки и загуби кои настануваат во период на известување
- го рационализираат презентирањето на промените во планот на средства и обврски
- ги зајакнуваат барањата за обелоденување, вклучувајќи ги и информациите за карактеристиките на плановите за дефинирани користи и ризици на кои ентитетите се изложени преку учество во истите.

Измените на МСС 19 стапуваат во сила за финансиските години кои почнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Раководството на Друштвото сеуште не го проценило влијанието на ревидираниот стандард за консолидирани финансиски извештаи на Друштвото.

**2.3 Трансакции во странска валута**

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалниот среден курс на на Народна Банка на Република Македонија кој важи на денот на настанувањето на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во илјади Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештај за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
|       | 31 декември 2011 | 31 декември 2010 |
| 1 ЕУР | 61.5050 Денари   | 61.5050 Денари   |

**2.4 Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и резервирањето поради општетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатна добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

#### Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Градежни објекти     | 40 години   |
| Транспортни средства | 4 години    |
| Останата опрема      | 4-20 години |

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во извештај за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

#### 2.5 Нематеријални средства

##### *Издајници за исфржување и развој*

Трошоците поврзани со развој кои се директно поврзани со препознатливи средства, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи и новната вредност може веројатно да се измери се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој кои се признаваат како нематеријални средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

##### *Останати нематеријални средства*

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

#### 2.6 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.



## 2.7 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

### *Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби*

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

### *Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и еквиваленти.

### *Финансиски средства расположливи за продажба*

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

### *Иницијално признавање на финансиските средства*

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка.

### *Депризнавање на финансиските средства*

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

### *Последователно евидентирање на финансиските средства*

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како останати нето добивки/загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

#### Финансиски средства (продолжува)

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотираните хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатна добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатна добивка. Тестирањето за оштетување на побарувањата од купувачите е објаснето во Белешка 2.9.

#### **2.8 Залихи**

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на чинење и нето продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција.

#### **2.9 Побарувања од купувачи и останати побарувања**

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

#### Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатна добивка.

#### **2.10 Парични средства и еквиваленти**

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

#### **2.11 Капитал, резерви и акумулирани добивки**

##### (а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

##### (б) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се оттуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

##### (в) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

##### (г) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

#### **2.12 Финансиски обврски**

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски спрема добавувачи и позајмици.

#### **2.13 Позајмици**

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакционите трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

#### **2.14 Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка

#### **2.15 Тековен и одложен даночен расход**

Тековен даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит, како и на распределената добивка за дивиденди на правни лица - нерезиденти и на физички лица. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

#### **2.16 Надомести за вработените**

*Придонеси за пензиско осигурување*

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

*Обврски при пензионирање на вработените*

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на тримесечна просечна плата. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

#### **2.17 Данок на додадена вредност**

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и

Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во извештајот за финансиската состојба.

## **2.18 Резервирања**

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

## **2.19 Признавање на приходите и расходите**

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат како што следи:

### **Приходи од обезбедување на услуги**

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

### **Приходи од камата**

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

### **Приходи од дивиденди**

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

### **Расходи од деловното работење**

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

## **2.20 Распределба на дивиденди**

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

## **2.21 Превземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

## **2.22 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

### **2.23      Настаните по датумот на известување**

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

### 3 Управување со финансиски ризици

#### 3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го вршат Комплементарите заедно со Управителот на Друштвото врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

#### 3.2 Ризик од кредитирање

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на финансиските извештаи, кои се прикажани во следната табела:

|                                                      | 2011<br>(000 мкд) | 2010<br>(000 мкд) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Класи на финансиски средства - евидентирана вредност |                   |                   |
| Финансиски средства распол.за продажба               | 1,344,600         | 1,344,600         |
| Побарувања од купувачи и ост.побарувања              | 18,669            | 41,935            |
| Финансиски побарувања                                | 94                | 219               |
| Парични средства и еквиваленти                       | 1,100             | 1,096             |
|                                                      | <b>1,364,463</b>  | <b>1,387,850</b>  |

#### 3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии. Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

## Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Управување со финансиски ризици (продолжува)  
Ризик од ликвидност (продолжува)

|                                          | за 6<br>месеци | Тековни<br>6 до 12<br>месеци | 31 Декември 2011 |                                         |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                          |                |                              | 1 до 5<br>години | Не тековни<br>Покасно<br>од 5<br>години |
|                                          | (000 мкд)      | (000 мкд)                    | (000 мкд)        | (000 мкд)                               |
| Позајмици со камата                      | -              | 89,900                       | -                | -                                       |
| Обврски спрема добавувачи и ост. обврски | 54,629         | -                            | -                | -                                       |
|                                          | <b>54,629</b>  | <b>89,900</b>                | -                | -                                       |

  

|                                          | за 6<br>месеци | Тековни<br>6 до 12<br>месеци | 31 Декември 2010 |                                         |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                          |                |                              | 1 до 5<br>години | Не тековни<br>Покасно<br>од 5<br>години |
|                                          | (000 мкд)      | (000 мкд)                    | (000 мкд)        | (000 мкд)                               |
| Позајмици со камата                      | -              | 87,000                       | -                | -                                       |
| Обврски спрема добавувачи и ост. обврски | 56,511         | -                            | -                | -                                       |
|                                          | <b>56,511</b>  | <b>87,000</b>                | -                | -                                       |

**3.4 Пазарни ризици***Ризик од курсни разлики*

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

|                 | Во 000 мкд |      |
|-----------------|------------|------|
|                 | 2011       | 2010 |
| <b>Средства</b> |            |      |
| ЕУР             | 386        | 351  |
| <b>Обврски</b>  |            |      |
| ЕУР             | 1,329      | -    |

*Анализа на сензитивноста на странски валути*

|                    | 2011       |     |     |
|--------------------|------------|-----|-----|
|                    | Нето износ | 1%  | -1% |
| ЕУР                | (943)      | (9) | 9   |
| Добивка / (Загуба) | (943)      | (9) | 9   |
| 2010               |            |     |     |
|                    | 2010       |     |     |
|                    | Нето износ | 1%  | -1% |
| ЕУР                | 351        | 4   | (4) |
| Добивка / (Загуба) | 351        | 4   | (4) |



## Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Управување со финансиски ризици (продолжува)  
Пазарни ризици (продолжува)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1%.

**Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност**

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

|                                         | 2011             | 2010             |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Финансиски средства</b>              |                  |                  |
| <i>Некаматносни</i>                     |                  |                  |
| Финансиски средства распол.за продажба  | 1,344,600        | 1,344,600        |
| Побарувања од купувачи и ост.побарувања | 18,669           | 41,935           |
| Парични средства и еквиваленти          | 838              | 955              |
|                                         | <b>1,364,107</b> | <b>1,387,490</b> |
| <i>Со фиксна каматна стапка</i>         |                  |                  |
| Финансиски побарувања                   | 94               | 219              |
| <i>Со променлива каматна стапка</i>     |                  |                  |
| Парични средства и еквиваленти          | 262              | 141              |
|                                         | <b>1,364,463</b> | <b>1,387,850</b> |
| <b>Финансиски обврски</b>               |                  |                  |
| <i>Некаматносни</i>                     |                  |                  |
| Добавувачи и останати обврски           | 54,629           | 56,511           |
| <i>Со фиксна каматна стапка</i>         |                  |                  |
| Позајмици со камата                     | 89,900           | 87,000           |
|                                         | <b>144,529</b>   | <b>143,511</b>   |

**Анализа на сензитивноста на каматни стапки**

|                              |            |    | 2011 |
|------------------------------|------------|----|------|
|                              | Нето износ | 2% | -2%  |
| Со променлива каматна стапка | 262        | 5  | (5)  |
|                              |            |    | 2010 |
|                              | Нето износ | 2% | -2%  |
| Со променлива каматна стапка | 141        | 3  | (3)  |

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

## Управување со финансиски ризици (продолжува)

**3.5 Ризик при управување со капитал**

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

*Показател на задолженост*

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 14, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Вкупниот капитал е пресметан како главнина зголемена за резерви и акумулирани добивки. Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

|                                        | 2011      | 2010      |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Каматоносни позајмици                  | 89,900    | 87,000    |
| Парични средства и парични еквиваленти | (1,100)   | (1,096)   |
| Нето обврски                           | 88,800    | 85,904    |
| Капитал                                | 1,641,718 | 1,634,268 |
|                                        | 0.05      | 0.05      |

**3.6 Проценка на објективна вредност**

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

**3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност**

Финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиската состојба се прикажуваат во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

## Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

## Управување со финансиски ризици (продолжува)

## Проценка на објективната вредност (продолжува)

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

|                                              | Ниво 1    | Ниво 2 | Ниво 3 | 2011 год.<br>Вкупно |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------------|
| <b>Средства</b>                              |           |        |        |                     |
| Финансиски средства расположливи за продажба | 1,344,600 | -      | -      | 1,344,600           |

|                                              | Ниво 1    | Ниво 2 | Ниво 3 | 2010 год.<br>Вкупно |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------------|
| <b>Средства</b>                              |           |        |        |                     |
| Финансиски средства расположливи за продажба | 1,344,600 | -      | -      | 1,344,600           |

## 3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

|                                          | Евидентирана вр. |                | Објективна вр. |                |
|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          | 2011             | 2010           | 2011           | 2010           |
| <b>Средства</b>                          |                  |                |                |                |
| Побарувања од купувачи и ост. побарувања | 18,669           | 41,935         | 18,669         | 41,935         |
| Финансиски побарувања                    | 94               | 219            | 94             | 219            |
| Парични средства и еквиваленти           | 1,100            | 1,096          | 1,100          | 1,096          |
| <b>Вкупни средства</b>                   | <b>19,863</b>    | <b>43,250</b>  | <b>19,863</b>  | <b>43,250</b>  |
| <b>Обврски</b>                           |                  |                |                |                |
| Позајмици со камата                      | 89,900           | 87,000         | 89,900         | 87,000         |
| Обврски спрема добавувачи и ост. обврски | 54,629           | 56,511         | 54,629         | 56,511         |
| <b>Вкупни обврски</b>                    | <b>144,529</b>   | <b>143,511</b> | <b>144,529</b> | <b>143,511</b> |

*Побарувања од купувачи и останатите побарувања*

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна достасаност.

*Останатите финансиски средства*

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

*Обврски спрема доверителите и обврски по кредитите*

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивната краткорочна достасаност.

#### **4           Значајни сметководствени проценки**

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

##### *Несигурност во проценките*

###### *Оштетување кај нефинансиски средства*

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

###### *Оштетување кај финансиски средства*

###### *Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања*

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

###### *Употребен век на средствата што се амортизираат*

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2011 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираниите вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

##### *Залихи*

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 5 Недвижности, постројки и опрема

|                                                                | Градежни<br>објекти | Транспортни<br>средства | Опрема и<br>останати<br>средства | Аванси и<br>инвестиции<br>во тек | Вкупно         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>На 01 јануари 2010 година</b>                               |                     |                         |                                  |                                  |                |
| Набавна вредност                                               | 127,136             | 349,978                 | 5,882                            | 25,132                           | 508,128        |
| Исправка на вредноста                                          | (32,054)            | (102,335)               | (1,903)                          | -                                | (136,292)      |
| <b>Нето книговодствена вредност</b>                            | <b>95,082</b>       | <b>247,643</b>          | <b>3,979</b>                     | <b>25,132</b>                    | <b>371,836</b> |
| <b>Промени во текот на 2010 година</b>                         |                     |                         |                                  |                                  |                |
| Почетна нето книговодствена вредност                           | 95,082              | 247,643                 | 3,979                            | 25,132                           | 371,836        |
| Набавки, нето од пренос од инв. во тек                         | 761                 | 165,469                 | 1,240                            | (17,382)                         | 150,088        |
| Вишок                                                          | -                   | 398                     | -                                | -                                | 398            |
| Продажби, нето неотпишана вредност                             | (31,446)            | -                       | -                                | -                                | (31,446)       |
| (Амортизација) за годината                                     | (3,113)             | (110,943)               | (895)                            | -                                | (114,951)      |
| <b>Крајна нето книговодствена вредност</b>                     | <b>61,284</b>       | <b>302,567</b>          | <b>4,324</b>                     | <b>7,750</b>                     | <b>375,925</b> |
| <b>На 31 декември 2010 година /<br/>01 јануари 2011 година</b> |                     |                         |                                  |                                  |                |
| Набавна вредност                                               | 77,076              | 515,845                 | 7,122                            | 7,750                            | 607,793        |
| Исправка на вредноста                                          | (15,792)            | (213,278)               | (2,798)                          | -                                | (231,868)      |
| <b>Нето книговодствена вредност</b>                            | <b>61,284</b>       | <b>302,567</b>          | <b>4,324</b>                     | <b>7,750</b>                     | <b>375,925</b> |
| <b>Промени во текот на 2011 година</b>                         |                     |                         |                                  |                                  |                |
| Почетна нето книговодствена вредност                           | 61,284              | 302,567                 | 4,324                            | 7,750                            | 375,925        |
| Набавки, нето од пренос од инв. во тек                         | 566                 | 128,680                 | 2,764                            | 54,527                           | 186,537        |
| Расходување, нето неотпишана вредност                          | -                   | (389)                   | -                                | -                                | (389)          |
| (Амортизација) за годината                                     | (2,082)             | (145,322)               | (1,034)                          | -                                | (148,438)      |
| <b>Крајна нето книговодствена вредност</b>                     | <b>59,768</b>       | <b>285,536</b>          | <b>6,054</b>                     | <b>62,277</b>                    | <b>413,635</b> |
| <b>На 31 декември 2011 година</b>                              |                     |                         |                                  |                                  |                |
| Набавна вредност                                               | 77,642              | 640,171                 | 9,886                            | 62,277                           | 789,976        |
| Исправка на вредноста                                          | (17,874)            | (354,635)               | (3,832)                          | -                                | (376,341)      |
| <b>Нето книговодствена вредност</b>                            | <b>59,768</b>       | <b>285,536</b>          | <b>6,054</b>                     | <b>62,277</b>                    | <b>413,635</b> |

### Расходување

Во текот на 2011 година Друштвото расходува дел од своите транспортни средства поради оштетување чија набавна вредност изнесува 4,354 илјади Денари и акумулираната амортизација изнесува 3,965 илјади Денари. Понатаму, Друштвото за овие транспортни средства наплати приходи од осигурување во износ од 1,045 илјади денари (намалени за нето евидентираната вредност во износ од 389 илјади Денари - Белешка 17).

### Инвестиции во тек

На 31 декември 2011 и 2010 година, авансите за и инвестициите во тек во целост се однесуваат на набавка на транспортни средства и опрема за истите.

### Залог врз недвижности, постројки и опрема

На 31 декември 2011 година, Друштвото има заложено дел од своите транспортни средства како обезбедување за одобрените позајмици со камата од страна на домашни финансиски институции. Нивната проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува 69,937 илјади Денари или Еур 1,137,100 (2010: Денари 69,937 илјади или Еур 1,137,100) (види Белешка 14 и 23).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 6 Нематеријални средства

|                                                            | Издатоци за истражување и развој | Права и лиценци | Вкупно     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| <b>На 01 јануари 2010 година</b>                           |                                  |                 |            |
| Набавна вредност                                           | 682                              | 5               | 687        |
| Исправка на вредноста                                      | (68)                             | (2)             | (70)       |
| <b>Нето евидентирана вредност</b>                          | <b>614</b>                       | <b>3</b>        | <b>617</b> |
| <b>Промени во текот на 2010 година</b>                     |                                  |                 |            |
| Почетна нето евидентирана вредност                         | 614                              | 3               | 617        |
| (Амортизација) за годината                                 | (137)                            | (1)             | (138)      |
| <b>Крајна нето евидентирана вредност</b>                   | <b>477</b>                       | <b>2</b>        | <b>479</b> |
| <b>На 31 декември 2010 година / 01 јануари 2011 година</b> |                                  |                 |            |
| Набавна вредност                                           | 682                              | 5               | 687        |
| Исправка на вредноста                                      | (205)                            | (3)             | (208)      |
| <b>Нето евидентирана вредност</b>                          | <b>477</b>                       | <b>2</b>        | <b>479</b> |
| <b>Промени во текот на 2011 година</b>                     |                                  |                 |            |
| Почетна нето евидентирана вредност                         | 477                              | 2               | 479        |
| (Амортизација) за годината                                 | (136)                            | (1)             | (137)      |
| <b>Крајна нето евидентирана вредност</b>                   | <b>341</b>                       | <b>1</b>        | <b>342</b> |
| <b>На 31 декември 2011 година</b>                          |                                  |                 |            |
| Набавна вредност                                           | 682                              | 5               | 687        |
| Исправка на вредноста                                      | (341)                            | (4)             | (345)      |
| <b>Нето евидентирана вредност</b>                          | <b>341</b>                       | <b>1</b>        | <b>342</b> |

## 7 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известување за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

|                                                            | Кредити и побарувања | Расположливи за продажба    | Вкупно           |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>31 декември 2011</b>                                    |                      |                             |                  |
| <b>Средства според Извештајот за финансиската состојба</b> |                      |                             |                  |
| Финансиски средства распол. за прод.                       | -                    | 1,344,600                   | 1,344,600        |
| Купувачи и останати побарувања                             | 18,669               | -                           | 18,669           |
| Финансиски побарувања                                      | 94                   | -                           | 94               |
| Парични средства и еквиваленти                             | 1,100                | -                           | 1,100            |
|                                                            | <b>19,863</b>        | <b>1,344,600</b>            | <b>1,364,463</b> |
|                                                            |                      | Останати финансиски обврски | Вкупно           |
| <b>Обврски според Извештајот за финансиската состојба</b>  |                      |                             |                  |
| Позајмици                                                  |                      | 89,900                      | 89,900           |
| Добавувачи и останати обврски                              |                      | 54,629                      | 54,629           |
|                                                            |                      | <b>144,529</b>              | <b>144,529</b>   |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Финансиски инструменти по категории (продолжува)

|                                                            | Кредити и<br>побарувања | Расположливи<br>за продажба | Вкупно           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>31 декември 2010</b>                                    |                         |                             |                  |
| <b>Средства според Извештајот за финансиската состојба</b> |                         |                             |                  |
| Финансиски средства распол. за прод.                       | -                       | 1,344,600                   | 1,344,600        |
| Купувачи и останати побарувања                             | 41,935                  | -                           | 41,935           |
| Финансиски побарувања                                      | 219                     | -                           | 219              |
| Парични средства и еквиваленти                             | 1,096                   | -                           | 1,096            |
|                                                            | <b>43,250</b>           | <b>1,344,600</b>            | <b>1,387,850</b> |
| <b>Обврски според Извештајот за финансиската состојба</b>  |                         |                             |                  |
| Позајмици                                                  |                         | 87,000                      | 87,000           |
| Добавувачи и останати обврски                              |                         | 56,511                      | 56,511           |
|                                                            |                         | <b>143,511</b>              | <b>143,511</b>   |

**8 Финансиски средства расположливи за продажба**

|                                                           | 2011             | 2010             |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Долгорочни вложувања во харт. од вр. и удели во капиталот |                  |                  |
| Домашни котираны правни субјекти                          | 1,344,600        | 1,344,600        |
| <b>Вкупно</b>                                             | <b>1,344,600</b> | <b>1,344,600</b> |

Движењето на сметката на вложувања во текот на 2011 и 2010 година е како што следи:

|                       | 2011             | 2010             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| На 01 јануари         | 1,344,600        | 1,344,600        |
| <b>На 31 декември</b> | <b>1,344,600</b> | <b>1,344,600</b> |

**9 Финансиски побарувања**

|                                                  | 2011     | 2010      |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|
| Позајмици дадени на командитори                  | 94       | 219       |
| Намалено за: тековна доспеаност                  | (94)     | (125)     |
| <b>Долгорочен дел на финансиските побарувања</b> | <b>-</b> | <b>94</b> |

*Доспеаност на кредитното портфолио*

Анализата на кредитното портфолио на финансиските побарувања на ден 31 декември 2011 и 2010 година е како што следи:

|                                 | 2011      | 2010       |
|---------------------------------|-----------|------------|
| Доспеваат во рок од една година | 94        | 125        |
| Доспеваат од една до две години | -         | 94         |
|                                 | <b>94</b> | <b>219</b> |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

**10 Залихи**

|                 | 2011       | 2010       |
|-----------------|------------|------------|
| Резервни делови | 682        | 225        |
| Гуми            | 145        | 41         |
| ХТЗ Опрема      | 44         | 36         |
| Моторни масла   | 36         | 104        |
|                 | <b>907</b> | <b>406</b> |

**11 Побарувања од купувачи и останати побарувања**

|                                                                      | 2011          | 2010          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Побарувања од купувачи</b>                                        |               |               |
| Домашни купувачи                                                     | 16,683        | 40,965        |
| Странски                                                             | 125           | -             |
|                                                                      | 16,808        | 40,965        |
| Намалено за: резервирања за оштетувања                               | -             | -             |
|                                                                      | <b>16,808</b> | <b>40,965</b> |
| <b>Останати тековни побарувања</b>                                   |               |               |
| Однапред платени трошоци                                             | 9,397         | 7,012         |
| Побарувања од осигурителни друштва и пресметани камати на купувачите | 1,045         | 187           |
| Побарувања од вработени                                              | 816           | 783           |
| Повеќе платен ДДВ                                                    | 512           | -             |
| Повеќе платен данок на добивка                                       | 182           | -             |
| Аванси                                                               | 3             | 126           |
| Пресметани побарувања за ДДВ од влог во основни средствта            | -             | 10,969        |
|                                                                      | <b>11,955</b> | <b>19,077</b> |
|                                                                      | <b>28,763</b> | <b>60,042</b> |

**Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата**

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите со состојба на 31 декември 2011 година е како што следи:

|                                           | Странски   | Домашни       | Вкупно        |
|-------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Не доспеани                               | 125        | 16,432        | 16,557        |
| До 30 дена                                | -          | -             | -             |
| Од 1 - 3 месеци                           | -          | 71            | 71            |
| Од 3 - 6 месеци                           | -          | 102           | 102           |
| Од 6 - 12 месеци                          | -          | 78            | 78            |
| Над 1 година                              | -          | -             | -             |
|                                           | 125        | 16,683        | 16,808        |
| Намалено за резервирање поради оштетување | -          | -             | -             |
|                                           | <b>125</b> | <b>16,683</b> | <b>16,808</b> |

Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

|                                   | Недоспеани<br>неоштетени | Доспеани<br>неоштетени | Оштетени | Вкупно        |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|---------------|
| Набавна вредност                  | 16,557                   | 251                    | -        | 16,808        |
| Исправка на вредност              | -                        | -                      | -        | -             |
| <b>Нето евидентирана вредност</b> | <b>16,557</b>            | <b>251</b>             | <b>-</b> | <b>16,808</b> |



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите со состојба на 31 декември 2010 година е како што следи:

|                                           | Домашни       | Вкупно        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Не доспеани                               | 40,270        | 40,270        |
| До 30 дена                                | 695           | 695           |
| Од 1 - 3 месеци                           | -             | -             |
| Од 3 - 6 месеци                           | -             | -             |
| Од 6 - 12 месеци                          | -             | -             |
| Над 1 година                              | -             | -             |
|                                           | 40,965        | 40,965        |
| Намалено за резервирање поради оштетување | -             | -             |
|                                           | <b>40,965</b> | <b>40,965</b> |

Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

|                                   | Недоспеани<br>неоштетени | Доспеани<br>неоштетени | Оштетени | Вкупно        |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|---------------|
| Набавна вредност                  | 40,965                   | -                      | -        | 40,965        |
| Исправка на вредност              | -                        | -                      | -        | -             |
| <b>Нето евидентирана вредност</b> | <b>40,965</b>            | -                      | -        | <b>40,965</b> |

## 12 Парични средства и еквиваленти

|                                             | 2011         | 2010         |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| Денарски и девизни сметки кај домашни банки | 262          | 141          |
| Готовина во благајна                        | 838          | 955          |
|                                             | <b>1,100</b> | <b>1,096</b> |

## 13 Капитал

### Акционерски капитал

На 31 Декември 2011 и 2010 година акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 1,505,538 илјади Денари. Истиот е поделен на 250,923 запишани и во целост платени обични акции со номинална вредност од Денари 6,000 по акција.

Промените во акционерскиот капитал во текот на 2011 и 2010 година се како што следи:

|                                       | Број на акции |           |             | Износ (во 000 мкд) |          |           |        |           |
|---------------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------------------|----------|-----------|--------|-----------|
|                                       | Одобрени      | Сопствени | Во<br>оптек | Обични             | Приорит. | Сопствени | Премии | Вкупно    |
| 01 јануари 2011 /<br>31 декември 2011 | 250,923       | -         | 250,923     | 1,505,538          | -        | -         | -      | 1,505,538 |
| 01 јануари 2010 /<br>31 декември 2010 | 250.923       | -         | 250.923     | 1.505.538          | -        | -         | -      | 1.505.538 |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
 (Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### Капитал (продолжува)

##### Резерви

Движењето на сметките на резервите во текот на 2011 и 2010 година е како што следи:

|                               | Задолжителни резерви |
|-------------------------------|----------------------|
| 01 јануари 2011               | 12,664               |
| Распределба на акумул.добивка | 6,646                |
| <b>31 декември 2011</b>       | <b>19,310</b>        |
| 01 јануари 2010               | 7,196                |
| Распределба на акумул.добивка | 5,468                |
| <b>31 декември 2010</b>       | <b>12,664</b>        |

Резервите се создадени иницијално врз основа на домашната законска регулатива. Истите последователно можат да бидат зголемени како резултат на ревалоризацијата на материјалните средства и промените во објективната вредност на вложувањата, како и за распределба на нето добивките по оданочување. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

До датумот на издавањето на овие финансиски извештаи, не е извршено распоредување на добивката остварена во тековната 2011 година.

##### Дивиденди

Во текот на 2011 година, врз основа на Одлуката на Собранието на акционери, дел од нераспределената добивка во износ од 40,650 илјади Денари (2010 година: нема) е распределена за дивиденди на акционерите, вклучувајќи ги поврзаните локални даноци, во износ од 2,618 илјади Денари. Во текот на 2011 година, распределените дивиденди во износ од 40,650 илјади Денари вклучувајќи ги и поврзаните локални даноци во целост се исплатени.

#### 14 Позајмици со камата

|                                                                                | 2011          | 2010          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Краткорочни позајмици</b>                                                   |               |               |
| Краткорочни кредити со камата од домашни банки; каматна стапка од 6.5% годишно | 89,900        | 87,000        |
|                                                                                | <b>89,900</b> | <b>87,000</b> |

Во текот на 2011 година, Друштвото позајми краткорочни средства со камата од домашни банки во вкупен износ од 349,300 илјади Денари (2010: 157,600 илјади Денари). Во текот на 2011 година, Друштвото отплати дел од вкупните позајмици во износ од 346,400 илјади Денари (2010: 158,100 илјади Денари).

Одобрените позајмици со камата се обезбедени со дел од недвижностите на Друштвото (види исто Белешки 5 и 23).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 15 Обврски кон добавувачи и останати обврски

|                                            | 2011          | 2010          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Добавувачи</b>                          |               |               |
| Домашни добавувачи                         | 46,981        | 51,490        |
| Странски добавувачи                        | 1,329         | -             |
|                                            | <b>48,310</b> | <b>51,490</b> |
| <b>Останати тековни обврски</b>            |               |               |
| Обврски кон вработени за плати и придонеси | 6,319         | 4,994         |
| Пресметани трошоци                         | 3,149         | 2,559         |
| Обврски по данок од добивка                | 45            | 231           |
| Обврски за ДДВ                             | -             | 2,198         |
| Останати обврски                           | -             | 27            |
|                                            | <b>9,513</b>  | <b>10,009</b> |
|                                            | <b>57,823</b> | <b>61,499</b> |

## 16 Приходи од продажба

|                                                     | 2011           | 2010           |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Превоз на деривати                                  | 312,859        | 248,707        |
| Превоз на останата роба и материјали                | 13,320         | 12,950         |
| Провизија за извршени услуги во својство на агент   | 3,570          | 755            |
| <b>Приходи од извршени услуги на домашен пазар</b>  | <b>329,749</b> | <b>262,412</b> |
| Превоз на деривати                                  | 111,076        | 89,807         |
| Провизија за извршени услуги во својство на агент   | 4,894          | 2,163          |
| <b>Приходи од извршени услуги на странски пазар</b> | <b>115,970</b> | <b>91,970</b>  |
|                                                     | <b>445,719</b> | <b>354,382</b> |

## 17 Останати деловни приходи

|                                                  | 2011         | 2010         |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Приходи од осигурување                           | 1,045        | -            |
| Приход од закупнини                              | 544          | 200          |
| Приходи од минати години                         | 110          | 27           |
| Други вонредни приходи                           | 4            | 2            |
| Капитална добивка од продадени градежни средства | -            | 2,596        |
| Приход од отпис на обврски и вишоци на залихи    | -            | 398          |
| Останати приходи                                 | 154          | -            |
|                                                  | <b>1,857</b> | <b>3,223</b> |

## 18 Потрошени материјали

|                                 | 2011           | 2010          |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| Потрошено гориво и адитиви      | 92,479         | 70,376        |
| Потрошени сировини и материјали | 13,681         | 10,457        |
| Отпис на ситен инвентар         | 8,956          | 5,741         |
|                                 | <b>115,116</b> | <b>86,574</b> |

## 19 Трошоци на вработени

|                                        | 2011          | 2010          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| Нето плати                             | 46,540        | 34,616        |
| Даноци и придонеси                     | 22,170        | 16,450        |
| Останати со закон утврдени надоместоци | 7,040         | 6,337         |
| <b>Вкупно Трошоци на вработени</b>     | <b>75,750</b> | <b>57,403</b> |

Останатите задолжителни надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за регреси за годишен одмор, отпремнини при пензионирање, разни видови помош и сл.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 20 Останати деловни трошоци

|                                             | 2011          | 2010          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Трошоци за патарина                         | 18,157        | 14,013        |
| Трошоци за осигурување                      | 11,673        | 9,516         |
| Одржување                                   | 6,174         | 4,683         |
| Услуги од надворешни субјекти               | 4,769         | 3,576         |
| Трошоци за регистрација на возила           | 4,407         | 3,611         |
| Надоместоци и награди на Раководството      | 3,800         | 2,610         |
| Трошоци за транспорт                        | 1,000         | 1,017         |
| Надомест за помалку испорачани количини     | 609           | 2,043         |
| Трошоци од минати години                    | 404           | 104           |
| Банкарски трошоци                           | 398           | 287           |
| Маркетинг и промоции                        | 362           | 348           |
| Членарини, останати даноци и слични трошоци | 255           | 442           |
| Отпишани побарувања                         | 7             | -             |
| Останати трошоци                            | 1,027         | 1,966         |
|                                             | <b>53,042</b> | <b>44,216</b> |

## 21 Финансиски приходи и расходи

|                                  | 2011           | 2010           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Приходи</b>                   |                |                |
| Приходи од камати                | 109            | 101            |
| Позитивни курсни разлики         | 29             | 25             |
|                                  | <b>138</b>     | <b>126</b>     |
| <b>Расходи</b>                   |                |                |
| Расходи по камати                | (6,628)        | (9,565)        |
| Негативни курсни разлики         | (161)          | (56)           |
|                                  | <b>(6,789)</b> | <b>(9,621)</b> |
| <b>Нето финансиски (расходи)</b> | <b>(6,651)</b> | <b>(9,495)</b> |

## 22 Даночен расход

|               | 2011       | 2010       |
|---------------|------------|------------|
| Тековен данок | 342        | 526        |
| Одложен данок | -          | -          |
|               | <b>342</b> | <b>526</b> |

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот даночен трошок во Извештајот за сеопфатната добивка за годините кои што завршуваат на 31 декември 2011 и 2010:

|                                                            | 2011         | 2010         |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Неодбитни трошоци за даночни цели                          | 3,427        | 5,257        |
| Даночен кредит за расходите со одложено признавање         | -            | -            |
|                                                            | <b>3,427</b> | <b>5,257</b> |
| <b>Тековен даночен трошок по стапка од 10% (2010: 10%)</b> | <b>342</b>   | <b>526</b>   |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011  
 (Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 23 Неизвесни и превземени обврски

### Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2011, нема судски постапки покренати против Друштвото (2010: нема).

### Заложени средства

На 31 декември 2011 година, Друштвото има заложено дел од своите транспортни средства како обезбедување за одобрените позајмици со камата од страна на домашни финансиски институции. Нивната проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува 98,152 илјади Денари или Еур 1,137,100 (2010: 98,152 илјади Денари или Еур 1,137,100) (види Белешка 5 и 14).

### Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

## 24 Трансакции со поврзани субјекти

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2011 и 2010 година.

|                     | Побарувања    | Обврски       | Приходи        | Расходи       |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>2011</b>         |               |               |                |               |
| Макпетрол АД Скопје | 15,867        | 11,087        | 422,191        | 91,866        |
|                     | <b>15,867</b> | <b>11,087</b> | <b>422,191</b> | <b>91,866</b> |
| <b>2010</b>         |               |               |                |               |
| Макпетрол АД Скопје | 18,871        | 20,945        | 354,199        | 75,448        |
|                     | <b>18,871</b> | <b>20,945</b> | <b>354,199</b> | <b>75,448</b> |

## 25 Настан по периодот на известување

По 31 декември 2011 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.



Grant Thornton

An instinct for growth™

[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)